



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 19 мај 2003  
Скопје

Број 34

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува  
9.200 денари. Овој број чини 200  
денари. Жиро сметка 30000000188798

789.

## УКАЗ БР. 58

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001) и член 58 од Законот за служба во Армијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2002)

Се унапредува  
во чин генерал потполковник  
генерал мајорот Митровски Насте Сокол  
ЕМБГ: 1603948450097 сега: Заменик на началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија за борбена готовност и операции.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-563  
15 мај 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

790.

## УКАЗ БР. 59

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001) и член 58 од Законот за служба во Армијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2002)

Се унапредува  
во чин генерал потполковник  
генерал мајорот Каракутовски Лазар Ѓорѓи  
ЕМБГ: 2104947440001 сега: упатен на работа во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-564  
15 мај 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

791.

## УКАЗ БР. 60

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001) и член 58 од Законот за служба во Армијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2002)

Се унапредува  
во чин генерал потполковник  
генерал мајорот Туши Зини Зехедин  
ЕМБГ: 2607943450055 сега: Заменик на началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија за цивилно воени односи.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-565  
15 мај 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

792.

## УКАЗ БР. 61

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се разрешува  
Генерал потполковникот Ѓорѓи Лазар Каракутовски  
ФЧ: генерал потполковник, по формација: генерал  
потполковник

лична ВЕС: 31240, ЕМБГ: 2104947440001, упатен во  
Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Разрешувањето од должноста да се изврши на  
31.07.2003 година со што му престанува и службата во  
постојаниот состав на Армијата на Република Македо-  
нија. Согласно член 95 од Законот за пензиско и инва-  
лидско осигурување ("Службен весник на Република  
Македонија" бр. 80/93), стекнува право на старосна  
пензија по потреба на службата.

Бр. 07-566  
15 мај 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

793.

## УКАЗ БР. 62

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се разрешува  
Генерал потполковникот Зехедин Зини Туши  
ФЧ: генерал потполковник, по формација: генерал  
потполковник

лична ВЕС: 31139, ЕМБГ: 2607943450055, Заменик на  
началникот на Генералштабот за цивилно воени односи  
во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Разрешувањето од должноста да се изврши на  
31.07.2003 година со што му престанува и службата во  
постојаниот состав на Армијата на Република Македо-  
нија поради навршени 40 години стаж на осигурување  
и стекнување со право за лична пензија.

Бр. 07-567  
15 мај 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

794.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

## О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Делумно се ослободуваат од извршување на казната  
затвор осудените лица:

1. Градимир Спиро Петровски, од Свети Николе, во траење од 2 месеци,
2. Фрона Ефтим Дракуловска, од с. Мачево, во траење од 1 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-568  
19 мај 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

795.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.05.2003 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА 30.000 ТОНИ ПЧЕНИЦА

#### Член 1

Да се изврши продажба на 30.000 тони пченица реколта 2002 година, откупена од индивидуалните земјоделски производители, а сопственост на Фондот за земјоделство - Скопје.

#### Член 2

Пченицата да се продаде по цена од најмалку 8,76 денари плус ДДВ или 9,20 денари/кг.

#### Член 3

Продажбата на пченицата од член 1 на оваа одлука да се изврши со објавување на јавен повик - тендер, со кој поблиску ќе се определат условите на продажбата.

#### Член 4

Текстот на јавниот повик-тендерот да го изготви Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија.

#### Член 5

Се овластува Бирото за стокови резерви да го објави текстот на јавниот повик-тендерот во дневниот печат.

#### Член 6

Средствата од продажбата на пченицата директно да се уплатуваат на сметка на Фондот за земјоделство - Скопје што ќе биде објавена во јавниот повик - тендерот.

#### Член 7

Негативната разлика што ќе се создаде заради повишоката откупна цена и пониската продажна цена на пченицата, како и трошоците за чување и фумигација на пченицата ќе бидат на товар на Фондот за земјоделство.

#### Член 8

Меѓусебните односи за реализација на продажбата да се регулираат со посебен договор меѓу Бирото за стокови резерви и Фондот за земјоделство.

#### Член 9

Трошоците направени при продажбата на пченицата во Бирото за стокови резерви да ги покрие Фондот за земјоделство.

#### Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2257/1  
12 мај 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

796.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.05.2003 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

#### Член 1

Се пренесува правото на користење на недвижниот имот, сопственост на Република Македонија, од сегашниот корисник Министерството за одбрана, на општина Битола и тоа објект и земјиште лоцирани на КП бр.

4304/1 во Битола, на ул. “Булевар 1-ви Мај“, во вкупна површина од 10.767 м<sup>2</sup> (под објект 2263 м<sup>2</sup> и двор 8504 м<sup>2</sup>), евидентиран во Државниот завод за геодетски работи - Одделение за премер и катастар - Битола, Поседовен лист бр. 3173, КО Битола.

#### Член 2

Висината на надоместокот за користење на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука што ќе ја надомести општината Битола се определува во висина на трошоците за комунално уредување на земјиштето за изградба на колективни станбени згради-станови за службени потреби на Министерството за одбрана, на локацијата-касарна “Стив Наумов“ - Битола.

#### Член 3

Договорот за условите и начинот на користење на недвижниот имот со општина Битола да го потпише министерот за одбрана.

Во договорот прецизно да се определи висината на надоместокот од член 2 на оваа одлука.

#### Член 4

Примопредавањето на објектот од член 1 на оваа одлука да се изврши помеѓу Министерството за одбрана и општина Битола.

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2318/1  
12 мај 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

797.

Врз основа на член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2002) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2003 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВА НА НЕДВИЖНОСТ “НАРОДЕН ТЕАТАР“ ГЕВГЕЛИЈА

#### Член 1

Одлуката на Владата на Република Македонија за пренесување на правото на користење на недвижен имот: објект “Народен театар“ во Гевгелија, со површина под објект 971 м<sup>2</sup> и 2858 м<sup>2</sup> како земјиште, лоциран на КП 2002, евидентиран во Поседовен лист 4439 КО Гевгелија, што се наоѓа на ул. “7-ми Ноември“ бб во Гевгелија, сопственост на Република Македонија на Министерството за култура, објавена во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2002, престанува да важи.

#### Член 2

Правото на сопственост на недвижниот имот - објект “Народен театар“ во Гевгелија со површина под објект 971 м<sup>2</sup>, лоциран на КП 2002, евидентиран во Поседовен лист бр. 4439 КО Гевгелија, што се наоѓа на ул. “7-ми Ноември“ бб во Гевгелија, сопственост на Република Македонија, се пренесува на општина Гевгелија.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1290/1  
14 април 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

798.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 45/02), член 28, 29 и 30 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03) и член 35 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.05.2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА**  
**ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ**  
**СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 86	до 11,950
- МБ - 98	до 13,221
- БМБ - 95	до 13,464
<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
- Д - 1	до 14,000
- Д - 2	до 13,152
<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
- екстра лесно (ЕЛ)	до 13,509
<b>г) Мазут</b>	<b>до 10,129 ден/кг.</b>

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 86	до 48,00
- МБ - 98	до 49,50
- БМБ - 95	до 46,50
<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
- Д - 1	до 35,50
- Д - 2	до 34,50
<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
- екстра лесно (ЕЛ)	до 24,00
<b>г) Масло за горење (мазут)</b>	<b>до 12,542 ден/кг.</b>

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" ваят франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 86	25,128
- МБ - 98	25,128
- БМБ - 95	22,343
<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
- Д - 1	12,485
- Д - 2	12,485
<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
- екстра лесно (ЕЛ)	3,230
<b>г) Масло за горење (мазут)</b>	<b>0,100 ден/кг.</b>

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 86	до 3,20
- МБ - 98	до 3,20
- БМБ - 95	до 3,20
<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
- Д - 1	до 3,20
- Д - 2	до 3,20
<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
- екстра лесно (ЕЛ)	до 3,20
<b>г) Масло за горење (мазут)</b>	<b>до 0,4 ден/кг.</b>

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 20.05.2003 година.

Бр. 23-2415/1  
19 мај 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

799.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.05.2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОМОШ НА РЕПУБЛИКА**  
**ТУРЦИЈА**

1. Република Македонија и доделува на Република Турција помош во вид на средства за радиолошко-хемиско-биолошка заштита на цивилното население од можен напад со хемиски или биолошки средства, како и други хуманитарни средства за заштита.

2. Средствата за заштита од точка 1 на оваа одлука, по вид и количина, се прикажани во Прегледот кој е составен дел на оваа одлука.

3. Транспортот на средствата од точка 1 на оваа одлука да се изврши во рамките на организираниот транспорт на целокупната помош што Република Македонија ќе и ја додели на Република Турција.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2319/1  
12 мај 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**П Р Е Г Л Е Д**  
**НА СРЕДСТВА ЗА РАДИОЛОШКО-ХЕМИСКО-БИОЛОШКА**  
**ЗАШТИТА И ХУМАНИТАРНИ СРЕДСТВА**

Реден број	Назив на средството	Количина
1.	заштитен комбинезон	50
2.	заштитни чизми-гумени	50
3.	заштитни ракавици-гумени	50
4.	заштитни чорапи	50
5.	вреќи за спиење	200
6.	шатор штабен мал (М70) за четири лица	20
7.	завој за опекотини	300
8.	завој индивидуален	400
9.	санитетска торба	50
10.	прибор за јадење	300
11.	кебиња	250

**800.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), член 21 став 2 од Законот за рибарство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/93) и член 50 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.05.2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОДЗЕМАЊЕ ОД КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА РИБНИОТ ФОНД ОД РИБОЛОВНО ПОДРАЧЈЕ**

1. На ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Скопје му се одзема концесијата на рибниот фонд од риболовното подрачје Преспанско Езеро.

2. Правото на користење - концесија на рибниот фонд од риболовниот ревер се одзема од концесионерот поради следните причини:

- не ги спроведува мерките предвидени со петгодишниот план и годишната програма за унапредување, заштита и користење на рибниот фонд, согласно договорот;
- не врши непосредна заштита на рибниот фонд со организирање на рибочуварска служба;
- не врши поривување на риболовното подрачје.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2245/1  
12 мај 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**801.**

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 5 од Законот за радиодифузна дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 12 мај 2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ**

1. Во Одлуката за одземање на концесијата за вршење радиодифузна дејност бр. 23-6676/1-2002 од 3 март 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 14/2003), во ставот 1 се бришат зборовите:

- "Македонски Брод, Пласница - за телевизија  
1. ТРД Телевизија Аниса".

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2054/1  
12 мај 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**802.**

Врз основа на член 102 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2000) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.05.2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА БРОЈОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ДРЖАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ И УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА ВО УЧЕБНАТА 2003/2004 ГОДИНА**

1. Бројот за запишување студенти во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната

2003/2004 година изнесува соодветно на бројот предложен во Конкурсот за запишување во прва година на високообразовните установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2003/2004 година, освен на следните факултети, каде бројот на студентите за запишување во државна квота изнесува:

- Економски факултет - 400 студенти,
- Правен факултет - 300 студенти,
- Педагошки факултет, Скопје - 270 студенти,
- Педагошки факултет, Штип - 100 студенти.

2. Бројот за запишување студенти во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола во учебната 2003/2004 година изнесува соодветно на бројот предложен во Конкурсот за запишување во прва година на високообразовните установи на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола во учебната 2003/2004 година.

3. За обезбедување поголема застапеност на студентите од другите етнички заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, факултетите дополнително ќе запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот број студенти во државната квота на ниво на факултет, со исклучок на факултетите кои профилираат наставен кадар, каде тој процент може да изнесува до 20%. Истото се однесува и за запишување во категоријата студенти со кофинансирање на студирањето.

Бројот на студентите од другите етнички заедници кои не се мнозинство во Република Македонија се распоредува според нивното поединечно процентуално учество во вкупниот број припадници на етничките заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, согласно извештајот од пописот во 1994 година.

4. Бројот на странските државјани - стипендисти на Владата на Република Македонија, го утврдува Министерството за образование и наука.

5. Финансирањето на запишаните студенти од точките 1, 2 и 3 на оваа одлука, е во рамките на утврдените средства на буџетите на Република Македонија за 2003 и 2004 година на Министерството за образование и наука, во програмата за финансирање на високото образование.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1798/1  
5 мај 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**803.**

Врз основа на член 12, став 4 од Законот за државната пазарна инспекција ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/97, 23/99 и 7/2002), министерот за економија, донесе

**ПРАВИЛНИК  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА  
НА ПАЗАРНИОТ ИЗВРШИТЕЛ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на легитимацијата на пазарниот извршител.

**Член 2**

Легитимацијата на пазарниот извршител ја издава министерот за економија на образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

**Член 3**

Формата на легитимацијата од член 2 на овој правилник е правоаголна со димензии 6,5 x 9,0 см. на еден лист, кој е изработен од 300 грамска хартија, во бела боја, а испечатена во црно бела боја.

Предната страна на легитимацијата содржи: Република Македонија, Министерство за економија, легитимација и пазарен извршител. Во средината има место

за фотографија со димензии 2,5 x 3,0 см., а под неа место за впишување податоци за името и презимето на извршителот, број, датум на издавање, место за потпис на министерот за економија и место за печат.

Задната страна на легитимацијата содржи текст: Република Македонија, за овластувањата на пазарниот извршител како извод од Законот за пазарната инспекција.

Легитимацијата од став 1 на овој член е пластифицирана со 120 микронски мат пластификат.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15-3174/1  
7 мај 2003 година  
Скопје

Министер,  
**Илија Филиповски, с.р.**



#### 804.

Врз основа на член 12а, став 3 од Законот за државната пазарна инспекција ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/97, 23/99 и 7/2002), министерот за економија, донесе

### ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ЖИГОТ НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината и формата на жигот на Државниот пазарен инспекторат.

#### Член 2

Жигот од член 1 на овој правилник ја има следната содржина: Република Македонија, Министерство за економија, Државен пазарен инспекторат, во долниот дел Скопје, а во средината скратеница Д.П.И. и е даден во прилог кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 3

Жигот на Државниот пазарен инспекторат има округла форма со димензии 2,50 x 2,50 см. и е изработен на метална подлога која е аплицирана на соодветно постолје за нанесување на жигот.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15-3174/2  
7 мај 2003 година  
Скопје

Министер,  
**Илија Филиповски, с.р.**



#### 805.

Врз основа на член 64, став 2 од Законот за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 19/95, 55/97 и 38/2002), министерот за внатрешни работи, донесе

### ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДОКУМЕНТИ, ИЗВЕШТАИ, ПОДАТОЦИ И ДРУГИ АКТИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ШТО СО ЗАКОН, ДРУГ ПРОПИС ИЛИ ОДЛУКА НА НАДЛЕЖЕН ОРГАН СЕ ОЗНАЧЕНИ КАКО ДРЖАВНА, ВОЕНА ИЛИ СЛУЖБЕНА ТАЈНА

#### Член 1

Во Правилникот за начинот на чување и заштита на документи, извештаи, податоци и други акти во Министерството за внатрешни работи што со закон, друг пропис или одлука на надлежен орган се означени како државна, воена или службена тајна ("Службен весник на РМ" бр. 48/95), во членот 10, став 2, алинејата 17 се менува и гласи:

" - базите на податоци од областа на внатрешните работи";

Во алинејата 19 зборот "Дирекцијата" се заменува со зборот "Управата".

#### Член 2

Во членот 13, став 2, по зборот "менувањето" се додаваат зборовите: "или укинувањето".

#### Член 3

Во членот 17, став 1, точката 4 се брише.

Точките 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат точки 4, 5, 6, 7 и 8.

Ставот 2 се менува и гласи:

"Документите кои претставуваат државна тајна или службена тајна од степенот "строго доверливо" можат да се изнесуваат и користат надвор од службените простории само врз основа на издадено посебно одобрение од министерот, по претходно барање на надлежен државен орган од одбраната и безбедноста, односно врз основа на одлука на суд, а другите документи можат да се изнесуваат заради извршување на службени работи само со одобрение од министерот или од него овластен работник."

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 151-24075/1  
9 мај 2003 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
**Хари Костов, с.р.**

#### 806.

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

### НАРЕДБА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ПТИЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈЦА ЗА ИНКУБАЦИЈА, СВЕЖО МЕСО И ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ПТИЦИ ОД СР ГЕРМАНИЈА И БЕЛГИЈА

1. Заради спречување на внесување во Република Македонија на заразната болест Класична чума кај живината се забранува увозот во Република Македонија и транзитот преку територијата на Република Македонија на:

1. домашни и диви птици;
2. едnodневни пилиња;
3. јајца за инкубација;

4. семе за вештачко осеменување од домашни и дивни птици;

5. свежо месо од домашни и дивни птици;

6. производи од дивни и домашни птици кои се наменети за исхрана на животни, или за употреба во индустриски или земјоделски цели;

7. патолошки материјал и биолошки производи од птици кај кои со преработката не е уништен вирусот на Класична чума кај живината, по потекло од Германија и Белгија.

II. Сите производи од домашни и дивни птици кои се предмет на оваа наредба што граѓаните ги пренесуваат преку границата на Република Македонија како личен багаж, се одземаат од граѓаните и нештетно се отстрануваат.

III. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-4418/1  
14 мај 2003 година  
Скопје

Министер,  
Славко Петров, с.р.

### 807.

Врз основа на член 4, став 2 од Одлуката за начинот и постапката при распределбата на стоките во рамките на царинските квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2003), Министерството за економија, објавува

## Л И С Т А НА СТОКИ ЗА КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЦАРИНСКИ КВОТИ КОИ СЕ РАСПРЕДЕЛУВААТ ПО ПАТ НА АУКЦИЈА

1. Царински квоти по Договор за слободна трговија со Република Словенија

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Единечна мерка	Количина	Рокови на увоз
0207	Месо и јастиви делови од живина од тар. бр. 0105, свежи, разладени или замрзнати	тони	1.000	до 15.07.2003
0207	Месо и јастиви делови од живина од тар. бр. 0105, свежи, разладени или замрзнати	тони	1.500	од 16.07. до 30.09.2003
0207	Месо и јастиви делови од живина од тар. бр. 0105, свежи, разладени или замрзнати	тони	1.500	од 01.10. до 31.12.2003
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материји за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	тони	600	до 15.07.2003
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материји за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	тони	800	од 16.07. до 30.09.2003
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материји за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	тони	800	од 01.10. до 31.12.2003
1601 00	Колбаси и слични производи од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв или сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	тони	300	до 15.07.2003

1601 00	Колбаси и слични производи од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв или сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	тони	600	Од 16.07. до 30.09.2003
1601 00	Колбаси и слични производи од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв или сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	тони	600	Од 01.10. до 31.12.2003

2. Царински квоти по Договор за слободна трговија со Република Хрватска

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Единечна мерка	Количина	Рокови на увоз
1001	Пченица и наполица	тони	10.000	од 01.09. до 31.10.2003
1001	Пченица и наполица	тони	10.000	од 01.11. до 31.12.2003

3. Царински квоти по Договор за слободна трговија со заедница на држави Србија и Црна Гора

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Единечна мерка	Количина	Рокови на увоз
0401	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материји за засладување	тони	500	од 01.07. до 30.09.2003
0401	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материји за засладување	тони	500	од 01.10. до 31.12.2003
0406	Сирење и урда	тони	125	од 01.07. до 30.09.2003
0406	Сирење и урда	тони	125	од 01.10. до 31.12.2003
1001 10 00 90 1001 90 99 00	Тврда пченица: Друга Друг пир, обична пченица и наполица: Друго:	тони	25.000	од 01.09. до 31.10.2003
1001 10 00 90 1001 90 99 00	Тврда пченица: Друга Друг пир, обична пченица и наполица: Друго:	тони	25.000	од 01.11. до 31.12.2003
1101 00	Брашно од пченица или наполица	тони	2.500	од 01.09. до 31.10.2003
1101 00	Брашно од пченица или наполица	тони	2.500	од 01.11. до 31.12.2003
2402 20	Цигари што содржат тутун	парчиња	62.500.000	од 01.07. до 30.09.2003
2402 20	Цигари што содржат тутун	парчиња	62.500.000	од 01.10. до 31.12.2003

4. Царински квоти по Договор за пристапување на Република Македонија во СТО

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Единечна мерка	Количина	Рокови на увоз
1001 90 99 00	Пченица и наполица, друго	тони	40.000	од 01.09. до 31.10.2003
1001 90 99 00	Пченица и наполица, друго	тони	40.000	од 01.11. до 31.12.2003

808.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 7 мај 2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

1. Се укинува Одлуката за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за населба Козле, дел од МЗ “Кузман Јосифовски - Питу“ (урбан модул 40) - Општина Карпош - Скопје, донесена од Советот на Општина Карпош на 27 декември 2002 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Драган Бошнакоски од Скопје, со решение У. бр. 52/2003 од 2 април 2003 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот и член 18 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за донесување на ДУП за населба Козле, дел од МЗ “Кузман Јосифовски - Питу“ (урбан модул 40) - Општина Карпош - Скопје, така што се определува просторот, неговите граници и намена, а преку текстуалниот и графичкиот дел се дава документационата основа и планираниот развој.

Исто така, Судот од одговорот на доносителот на оспорената одлука (писмо бр. 389/2 од 19 март 2003 година) и документацијата приложена кон предметот, констатира дека во постапката на донесувањето на Одлуката била организирана јавна анкета, која според член 3 од Одлуката за организирање јавна анкета по Нацртот на Одлуката ..... донесена од градоначалникот на Општина Карпош под бр. 08-1520/4 од 31 октомври 2002 година, се определува јавната анкета да трае 10 дена од денот на објавувањето на соопштението. Соопштението било објавено во весникот “Дневник“ на 2 ноември 2002 година. Понатаму, на 11 ноември 2002 година, во попладневните часови канцеларијата на месната заедница каде што бил изложен планот, била затворена, а на 12 ноември 2002 година, месната заедница со писмо бр. 153, плановите ги вратила во Општина Карпош, така што, подносителот на иницијативата, како и други заинтересирани граѓани, кои имале подигнати анкетни листови, биле попречени истите да ги дадат, односно да учествуваат во јавната анкета.

5. Според член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот, уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата е едно од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 17 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/96, 8/96, 28/97, 18/99 и 53/01), по нацртот на деталниот урбанистички план и урбанистичка документација за населено место во општина, се спроведува јавна анкета.

Според член 18 став 1 од овој закон, јавната анкета од член 17 став 3 на овој закон се спроведува со излагање на планот на јавно место најмалку 10 дена, во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, доставуваат писмени забелешки, на анкетни листови, до организаторот на анкетата.

Тргувајќи од содржината на наведените уставни и законски одредби, јасно произлегува дека уредувањето на просторот, вклучувајќи го и неговото планирање е

право на граѓаните, кои тие го остваруваат во постапката на донесување на деталните урбанистички планови, преку учество во јавната анкета со можност од давање на писмени забелешки по нацртот на планот. Понатаму, поаѓајќи од фактот дека јавната анкета трае најмалку 10 дена, а во конкретниот случај, таа била скратена, што може да се констатира од напред наведената правна и фактичка состојба, на учесниците во јавната анкета, според мислењето на Судот, им била ускрета можност да учествуваат во истата, со што била повредена постапката за донесување на Деталниот урбанистички план, поради што Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот и член 18 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 52/2003  
7 мај 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Тодор Џунов, с.р.

809.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 7 мај 2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

1. Се укинува член 25 став 1 точка 4 од Законот за државната ревизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/97 и 70/2001).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на нејзиното објавување во “Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, на иницијативата на Стамен Филипов од Скопје, со решение У. бр. 240/01 од 2 април 2003 година поведе постапка за оценување уставноста на одредбата од Законот означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со член 13 став 1 од Уставот.

Собранието на Република Македонија како доносител на означената законска одредба не достави одговор на наводите содржани во Решението за поведување на постапката.

4. Судот на седницата утврди дека со означената законска одредба се определува овластениот државен ревизор да мора да го исполнува, покрај другите услови, и условот “да не е осудуван за кривични дела што го прават неподобен за професијата на ревизијата“.

5. Според член 13 став 1 од Уставот, “лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука“.

Од изнесената уставна одредба, покрај другото, произлегува дека вината на лицето обвинето за казниво дело и последиците од вината (казната) се утврдуваат со правосилна судска одлука. Надвор од судската одлука со која се определува казна (вклучително и безбедносна мерка) граѓанинот не може да трпи последици по неговите слободи и права.

Со оглед дека законската одредба предвидува надвор од правосилна судска одлука граѓанинот да трпи последици од осудуваноста, како на пример трајно да не му се достапни работните задачи на овластен држа-

вен ревизор, Судот утврди дека таквата норма не е во рамките на определбите изразени во член 13 став 1 од Уставот и дека ги повредува основните слободи и права на човекот и граѓанинот утврдени во Уставот, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 240/2001  
7 мај 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

## 810.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 7 мај 2003 година, донесе

### О Д Л У К А

1. Се укинуваат член 14 во делот “што го утврдува Адвокатската комора на Република Македонија на начин и постапка уредена со Статутот на Адвокатската комора“, член 21 став (2) и член 23 став (2) точка 4) во делот “што го утврдува Адвокатската комора на Република Македонија“ од Законот за адвокатурата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2002).

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата поднесена од Ленче Панчевска, нотар од Скопје со решение У. бр. 173/2003 од 19 март 2003 година поведе постапка за оценување уставноста на одредбите од членовите на Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано беше поставено прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 14 од Законот, адвокатите од другите држави можат да даваат правна помош и да вршат адвокатска дејност на територијата на Република Македонија под услови на реципроцитет, што го утврдува Адвокатската комора на Република Македонија на начин и постапка уредена со Статутот на Адвокатската комора.

Во однос на овој член Судот утврди дека реципроцитетот како услов адвокатите од другите држави да даваат правна помош односно да вршат адвокатска дејност на територијата на Република Македонија не е спорен. Меѓутоа, според мислењето на Судот утврдувањето на реципроцитетот не може да се делегира на Адвокатската комора, бидејќи ова прашање според меѓународното право спаѓа во исклучива надлежност на државните органи и се регулира со склучување на билатерални договори меѓу државите за пружање на правна помош. Согласно ова, работите што се однесуваат на меѓународната правна помош спаѓаат во надлежност на Министерството за правда и истите се остваруваат во координација со Министерството за надворешни работи.

Поради наведеното, Судот оцени дека делот од член 14 од Законот според кој реципроцитетот го утврдува Адвокатската комора на Република Македонија на начин и постапка уредена со Статутот на Адвокатската комора, не е во согласност со Уставот на Република Македонија.

Според оспорениот член 21 став (2) од Законот, адвокатот во вршењето на адвокатската дејност има имунитет. Ова законско решение претставува новина во однос на решенијата содржани во членот 17 од прет-

ходниот Закон за адвокатурата, во кој скоро на идентичен начин беа уредени сите други прашања што се уредени во останатите ставови на членот 21 од овој закон.

Имено, според член 21 од Законот, адвокатот не може да биде повикан на одговорност за исказано мислење при давањето правна помош (став 1); не може да биде лишен од слобода ниту притворен за кривично дело сторено во вршењето на адвокатската дејност без претходна согласност од Адвокатската комора на Република Македонија (став 3); претресувањето на адвокатската канцеларија може да се врши само во присуство на адвокатот и овластен претставник на Адвокатската комора (став 4) и претресувањето на адвокатската канцеларија може да се врши само во однос на писмената изрично наведена во решението за претрес донесено од надлежен судија во кривична постапка, а овластените службени лица немаат пристап во другите пишани материјали, списи, предмети и архивата.

Од наведените одредби на член 21 од Законот произлегува дека во нив се определени условите под кои адвокатот не може да се повика на одговорност, не може да биде лишен од слобода или притворен и да може да се врши претресување на неговата канцеларија, како и списите и другите пишани материјали. Сите овие одредби се во функција на обезбедување слобода, самостојност и независност на адвокатот во неговата работа и кореспондираат со член 53 од Уставот според кој адвокатурата е самостојна и независна јавна служба што обезбедува правна помош и врши јавни овластувања во согласност со закон.

Обезбедувајќи ја и на овој начин самостојноста и независноста, како и слободното вршење на адвокатурата, Судот смета дека ставот (2) на членот 21 од Законот не само што сам за себе е излишен, но неговото опстојување е спорно и од уставен аспект. Ова од причини што според Уставот уживањето на имунитет е резервирано само за определени носители на јавни функции и тоа утврдени во самиот Устав, а не и за носители на други функции утврдени со закон, како што тоа е утврдено за адвокатите во конкретно оспорената одредба од Законот. Поради тоа, Судот оцени дека членот 21 став (2) од Законот не е во согласност со Уставот на Република Македонија.

Во ставот (2) точката 4) на член 23 од Законот е утврдено дека правото на вршење на адвокатска дејност на адвокатот му престанува ако биде лишен од деловна способност или трајно ја загуби способноста за вршење адвокатска дејност, што го утврдува Адвокатската комора на Република Македонија.

Во однос на оваа законска одредба Судот утврди дека таа по својата формулација отстапува, односно се разликува од другите точки на ставот (2) на член 23 од Законот. Исто така, според мислењето на Судот ваквата нејзина формулација не е доволно прецизна и јасна во однос на прашањето дали Адвокатската комора, освен за утврдување трајна неспособност на адвокатот за вршење адвокатска дејност, е надлежна да одлучува и за лишување на адвокатот од деловна способност (како што впрочем смета и подносителката на иницијативата), поради што остава простор за нејзино различно толкување.

Со оглед дека за лишување од деловна способност е надлежен да одлучува судот во вонпроцесна постапка, а не Адвокатската комора, а оспорената одредба на членот 23 од Законот во тој поглед не е сосема јасна и прецизна, Судот оцени дека таа не е во согласност со принципите на владеењето на правото и на поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, утврдени како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија во членот 8 од Уставот.

5. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.



6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков и д-р Јосиф Талевски, со тоа што одлуката во однос на членот 14 ја донесе едногласно, а во однос на другите членови од Законот со мнозинство гласови.

У. бр. 173/2002  
7 мај 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

### 811.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 7 мај 2003 година, донесе

### О Д Л У К А

1. Се укинува Одлуката за изменување и дополнување на Одредбите за спроведување на Детален урбанистички план за Месната заедница "Цветан Димов II" бр. 07-44/4-12 од 28.03.2000 година, донесена од Советот на општина Кисела Вода, а објавена во "Службен гласник на град Скопје" бр. 8/2000.

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива поднесена од Ратка Каркалешева и Вукашин Тоскоски од Скопје, со решение У. бр. 36/2001 од 19 март 2003 година, поведе постапка за оценување уставноста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано беше поставено прашањето за нејзината согласност со закон.

4. Судот на седницата утврди дека оспорената одлука има вкупно 3 члена и тоа во првиот член фактички се констатира дека се извршени изменувања и дополнувања на одредбите за спроведувања и дополнувања на одредбите за спроведувања на Детален урбанистички план за Месната заедница "Цветан Димов II".

Според членот 2 од Одлуката, текстуалниот дел на овие одредби се составен дел на Одлуката, кои не се објавуваат, а се чуваат во Министерството за урбанизам и градежништво.

Членот 3 од Одлуката го регулира прашањето за нејзиното влегување во сила.

Понатаму, Судот утврди дека според текстуалниот дел на одредбите, кои се составен дел на одлуката, коефициентот на искористување на земјиштето на одредени содржини во рамките на планот, изнесува:

- за станбени објекти или комплекси до 1,5;
- за станбено-деловни објекти или комплекси до 1,8;
- во зоните со деловни содржини индустрија и трговија до 2,5;
- во централните градски подрачја, утврдени со урбанистички план до 3,0.

Процентот на изграденост на локацијата, исто така, според текстуалниот дел на одредбите, изнесува:

- за семејни куќи до 60%;
- за повеќесемејни-колективни станбени објекти до 70%;
- за трговско-деловни објекти до 80%.

Минималниот процент на изграденост на парцелата за семејни куќи изнесува:

- 30% за семејни куќи со парцели до 300 м<sup>2</sup>, 20% за семејни куќи со парцели до 500 м<sup>2</sup> и
- 15% за семејни куќи со парцели над 1000 м<sup>2</sup>.

Според текстуалниот дел се допушта со спогодба - согласност на сопствениците на предвидена двокуќа со планот, да може да се изврши одвојување во две инди-

видуални станбени згради, со согласност-спогодба од сопствениците се допушта да се изврши спојување на две или повеќе урбанистички парцели во една за изградба на индивидуална станбена зграда или друг вид на објекти со јавни содржини, како и се допушта поместување на градежната линија во однос на веќе изградените објекти, сето тоа врз основа на изготвен урбанистички проект.

Исто така, според текстуалниот дел, за колективните станбени објекти изградени пред земјотресот се допушта доградба и надградба согласно Правилникот, а урбанистичките карактеристики (стандарди и нормативи) ќе се дефинираат со изработка на урбанистички проект за добивање на услови за градба.

Судот на седницата, исто така, утврди дека Нацрт-одлуката за изменување и дополнување на одредбите за спроведување на Деталниот урбанистички план за Месната заедница "Цветан Димов II" - е изготвена од Подрачната единица на Министерството за урбанизам и градежништво, а нејзин предлагач е повереникот на Владата кој што ги вршел работите на градоначалникот на оваа општина.

По предметната Нацрт-одлука, како и по други 18 исти вакви одлуки, кои се однесувале исто така за изменување и дополнување на одредбите за спроведување на исто толку детални урбанистички планови за други населби, е дадено позитивно мислење од Главниот архитект на градот Скопје под бр. 18.а.458/1 од 27.03.2000 година.

Стручната ревизија на Нацртот на оваа одлука е извршена од страна на Институтот за просторно планирање, урбанизам, сообраќај и екологија на Македонија "ИН-ПУМА" Скопје, која има овластување за вршење на стручна ревизија.

Со заклучок бр. 07-32/2 од 07.03.2000 година Советот на Општина Кисела Вода ја усвоил Нацрт-Одлуката за изменување и дополнување на одредбите за спроведување на Деталниот урбанистички план за Месната заедница "Цветан Димов II" и заклучил по истата да се спроведе јавна анкета, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во јавните гласила.

Соопштението за организирање јавна анкета е објавено во весникот "Дневник" од 11.03.2000 година во кое меѓу другото стои дека јавната анкета ќе се спроведе со излагање на Нацрт-Одлуката во историите на Месната заедница "Цветан Димов II" и ќе трае 15 дена, во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица доставуваат писмени забелешки на анкетни листови.

За спроведување на јавната анкета е составен извештај во кој е констатирано дека не е поднесен приговор, односно забелешка на ниеден анкетен лист и дека по Нацртот треба да продолжи постапката за усвојување на Предлог - Одлуката.

Предлог - Одлуката за изменување и дополнување на одредбите за спроведување на Деталниот урбанистички план за Месната заедница "Цветан Димов II" бил разгледан на седницата на Советот одржана на 28.03.2000 година, кога е донесена и самата Одлука, која потоа е објавена во "Службен гласник на град Скопје" бр. 8/2000.

Министерството за урбанизам и градежништво, под бр. 10-2253 од 30.03.2000 година има издадено согласност за спроведување на измените и дополнувањата на одредбите за спроведување на Деталниот урбанистички план, извршени со оспорената Одлука.

Предметните изменувања на одредбите за спроведување на Деталниот урбанистички план за Месната заедница "Цветан Димов II", Кисела Вода всушност произлегле од потребата за усогласување на деталните урбанистички планови со веќе извршените измени во законската регулатива и новиот Правилник за стандарди и нормативи за планирање на просторот, а за која цел самото Министерство за урбанизам им сугерирало на општините да се извршат измени само во текстуал-

ниот дел на деталните урбанистички планови, а не и на графичкиот дел, за да до целосното усогласување на деталните урбанистички планови со новата регулатива не се стопира градбата на терен.

5. Со оглед дека оспорената одлука е донесена во 2000 година, при оценување на нејзината законитост Судот ги имаше предвид следните одредби од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/96, 28/97 и 18/99), кои што важеа во време на донесувањето на оваа одлука.

Според член 11 од наведениот закон, деталниот урбанистички план содржи особено: план на намена на просторот и објектите, план на градежни парцели и површини за изградба на објекти определени со регулациони и градежни линии, максимална висина на објектите и други поблиски услови за изградба. Исто така според овој член од Законот деталниот урбанистички план мора да содржи и одредби за спроведување на планот, билансни показатели и соодветни графички прикази.

Според член 21-а од Законот, при изработување на просторен и урбанистички план задолжително се применуваат урбанистичките нормативи и стандарди за планирање на просторот, кој ги донесува министерот надлежен за работите на урбанизмот.

Во однос на постапката за донесување на деталните урбанистички планови Законот пропиша неколку правила и тоа:

Во членот 17 од Законот е утврдено дека деталните урбанистички планови, како впрочем и сите други урбанистички планови, се изработуваат како нацрт и предлог на план.

По нацртот на деталниот урбанистички план по неговото утврдување се спроведува, односно организира, јавна анкета, која, пак, согласно член 18 од Законот, се спроведува со излагање на планот на јавно место намалку 15 дена (по измените на Законот од 2001 година овој рок е скратен на 10 дена), во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица доставуваат писмени забелешки на анкетни листови, до организаторот на анкетата.

За времето и местото на кое ќе биде изложен планот задолжително се објавува соопштение во јавните гласила.

За јавната анкета се изготвува извештај, со образложение за неприфатените забелешки кој се доставува заедно со предлогот на планот на усвојување. Овој извештај до измените на Законот во 1999 година го изготвуваше Министерството надлежно за урбанизмот, а по тие измени, овој извештај го изготвува општината.

Во членот 20 од Законот, на кој се повикуваат подносителите на оваа иницијатива, утврдено е дека измените и дополнувањата на урбанистичките планови се врши по иста постапка пропишана за нивно донесување, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Според член 22 став 6 и 7 од Законот, урбанистичките планови можат да се спроведуваат по издавањето на согласност од Министерството надлежно за работите на урбанизмот, а плановите за кои не е издадена согласност, се сметаат дека не се донесени.

Тргувајќи од наведените законски одредби, како и утврдената фактичка состојба произлегува дека оспорената одлука, со која се врши изменување и дополнување на одредбите за спроведување на детален урбанистички план за Месната заедница “Цветан Димов II“, како составен дел на овој план, е донесена по спроведување на севкупната постапка која е пропишана и за донесување на планот.

Меѓутоа, самиот факт дека со оспорената одлука се вршат измени и дополнувања на одредбите за спроведување на Деталниот урбанистички план за Месната заедница “Цветан Димов II“, а не на планот и дека овие измени и дополнувања се однесуваат само на текстуалниот дел, а не и на графичкиот дел на планот, за Судот е доволен основ за изразување на сомневање во нејзината согласност со Законот.

Имено, според мислењето на Судот со оспорената одлука и формално и суштински е повреден Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Формално, прво затоа што Законот не познава донесување и изменување на дел на урбанистички план, но само донесување и изменување на план. Оттука, со оглед дека одредбите за спроведување на планот сами за себе не постојат, но се дел од деталниот урбанистички план, тие и неможат посебно, односно одвоено да се изменуваат и дополнуваат, како што е направено во конкретниот случај, но може да се вршат измени и дополнување на урбанистичкиот план во тој дел.

Второ, имајќи предвид дека оспорениот Закон, деталниот урбанистички план содржи графички и текстуален дел, според Судот не е можно овие делови да се одвојуваат, бидејќи по правило нумеричките показатели во текстуалниот дел тангираат и податок во графичкиот дел. Тоа, со други зборови би значело дека и при секои изменувања и дополнувања на планот, планот мора содржински да ги има сите прилози, односно делови на оригиналниот план што се менува и дополнува, што не е така во конкретниот случај, бидејќи измените и дополнувањата се извршени и се однесуваат само на текстуалниот, а не и на графичкиот дел на деталниот урбанистички план на Месната заедница “Цветан Димов II“.

Како повреди на Законот од суштинска природа што се направени со оспорената одлука, според Судот се следните:

Со текстуалниот дел на оспорената одлука, кој е нејзин составен дел, се навлегува во другите делови, конкретно во графичкиот дел, на планот. Ова од причината што параметрите, односно нормативите и стандардите утврдени во текстуалниот дел се практично единствени нумерички параметри кои непосредно се однесуваат на физичките параметри на секоја градба и се уредуваат во графичкиот дел на планот.

Со оглед дека во конкретниот случај со оспорената одлука не се извршени измени и на графичкиот дел на Деталниот урбанистички план за Месната заедница “Цветан Димов II“ фактички постои неусогласеност на податоците меѓу текстуалниот и графичкиот дел на овој план, односно овие податоци меѓусебно се противставени.

Од друга страна, стандардите и параметрите за коефициентот на искористување на земјиштето и процентот за изграденост на локацијата утврдени во Правилникот за стандарди и нормативи за планирање на просторот се користат при планирањето и важат за изготвувачот на планот, а не за органите што го спроведуваат планот, поради што тие и неможат да бидат предмет на уредување со одредбите за спроведување на планот.

Со текстуалниот дел на оспорената одлука всушност се врши делегирање на правото на планирање од Советот на општината Кисела Вода, на подрачната единица на Министерството за урбанизам, бидејќи се допушта врз основа на изготвен урбанистички проект планираната градба и градежната линија утврдени со планот да се менуваат, односно се допушта урбанистичките параметри да се дефинираат со изработка на урбанистички проект за добивање на услови за градба. Тоа практично би значело дека на овој начин се утврдуваат нови услови за градба кои не се содржани во ниеден дел од деталниот урбанистички план, односно ни во неговиот текстуален ни графички дел, што од друга страна пак значи да се гради вон уставните и законските рамки за планирање на просторот.

И на крајот, со оглед на тоа што со оспорената одлука, преку изменување и дополнување само на одредбите за спроведување на деталниот урбанистички план за Месната заедница “Цветан Димов II“ се овозможува на органот на управата надлежен за работите на урбанизмот при издавање на услови за градба да врши измена на целиот урбанистички план вон законски утврдената постапка, Судот смета дека се нарушува и принципот на

хармонизација на планирањето, а директно се повредува и членот 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, според кој планирањето на просторот е континуиран процес кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторните и урбанистички планови кои меѓусебно се усогласуваат.

6. Поради сите напред наведени причини, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со одредбите на Законот за просторно и урбанистичко планирање, кои важеле во времето на нејзиното донесување.

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 36/2001  
7 мај 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд е поведена граѓанска постапка за сопственост на недвижен имот по тужба на тужителот Ристов Тодор од Скопје, против тужениот Стошиќ Милан со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Стошиќ Милан во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во судот или да назначи полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси. Во спротивно, неговите интереси ќе ги застапува старателот Насер Рауфи адвокат од Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 91, поставен со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје бр. 3020-181 од 11.04.2003 година, се до правосилното окончување на постапката што се води пред овој суд под XX. П. бр. 3416/2002.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XX. П. бр. 3416/2002. (12077)

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужителот Саша Зебиќ, времено во Швајцарија, против тужената Елена Зебиќ од Швајцарија, со непозната адреса на живеење.

За посебен старател на тужената Елена Зебиќ, со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје бр. 3020-227 од 08.05.2003 година, и е поставен Цветанов Петре, адвокат од Скопје, кој ќе ги штити нејзините интереси во постапката се до правосилното завршување на истата или до нејзиното јавување пред судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XV. П. бр. 1319/03. (12828)

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопственост по тужба на тужителката Деса Петровска од Скопје, против Вита Трајковска, Александар и Јасминка, како и против тужениот Крсто Поповиќ со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Крсто Поповиќ од Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави пред овој суд и во истиот рок да ја достави својата сегашна точна адреса на живеење. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси се до правилното завршување на постапката пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XII. П. бр. 2925/02. (12371)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Мустафа Неждет од Скопје, против тужената Лидија Миковиќ со непозната адреса на живеење.

Се повикува Лидија Миковиќ, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, да се јави во судот или на судот да му ја достави својата адреса на живеење, а во спротивно нејзините интереси во постапката ќе ги застапува привремениот старател адвокатот Антончо Кокштанов од Скопје, кој што е одреден од страна на Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, се до нејзиното јавување.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, X. П. бр. 3008/02. (12373)

#### ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Пред Основниот суд во Битола се води вонпроцесна постапка по предлог на Љуба Николовска за докажување на смртта на Брглевски Павле, роден на 16.01.1881 година во с. Велушина, Битолско, после Втората светска војна со своето семејство се отселил во Порткембла Австралија, каде живеел до денот на смртта 13.03.1966 година и е погребан во градот Порткембла.

Се повикува секое лице кое нешто знае за животот и движењето или смртта на Брглевски Павле во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во Основниот суд во Битола, просторија бр. 40.

По истекот на рокот од 15 дена ако никој не се јави судот ќе спроведе постапка и ќе донесе одлука по предлог за докажување на смртта.

Од Основниот суд во Битола, ВПП. бр. 91/2003. (12327)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес оформен е парничен предмет П.бр.326/03, за долг, по тужба на тужителот Асанов Билент од Велес, против тужената Демирова Барије од Велес, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Демирова Барије од Велес, сега со непозната адреса на живеење, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да се јави во судот заради прием на тужба и покана за расправа која дополнително судот ќе ја определи, или во истиот рок да постави свој полномошник што ќе ги застапува нејзините интереси.

Во спротивно, доколку во наведениот рок не се јави и не постави свој полномошник, за привремен застапник на тужената се одредува стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Јачева Биљана, која ќе ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужената или нејзин полномошник не се јави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател, а согласно чл. 79 од ЗПП.

Од Основниот суд во Велес, П.бр.326/03. (12949)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар, во тек е постапка за развод на брак по тужба на тужителката Илјазовска Арта од Дебар, против тужениот Илјазовски Шеат од Дебар, сега со непозната адреса на живеење во странство.

Се повикува тужениот Илјазовски Шеат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Дебар или да постави свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на постапката.

Доколку во определениот рок тужениот не се јави или постави свој полномошник, судот за привремен застапник кој ќе го застапува се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот, го одредува адвокатот Мевмет Муратовски од Дебар.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 70/03. (12102)

Пред Основниот суд во Дебар е заведен граѓански предмет за надомест на штета по тужба на тужителот Шакировски Зени од с. Г. Папрадник, Центар Жупа,

против тужениот Далиповски Билил од с. Г. Папрадник и Авдиовски Амет од с. Г. Папрадник, Центар Жупа, сега со непозната адреса на живеење во Р. Италија.

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да достават точна адреса или да определат полномошник кој ќе ги застапува во постапката во овој предмет во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот.

По истекот на рокот на тужените ќе им се постави привремен застапник преку ССР Дебар.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 22/03. (12287)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар, се води граѓанска постапка по тужба на тужителката Сафије Таири Османи од с. Вруток, против тужениот Вулнет Таири од Гостивар, на временна работа во Швајцарија. На тужениот Вулнет Таири од Гостивар, на временна работа во Швајцарија, му се поставува привремен застапник и тоа адвокатот Шефајет Хајдари од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужениот, додека тој или негов полномошник или негов застапник не се јават на главната расправа, односно се додека органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 119/03. (12117)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Основниот суд во Кавадарци во тек е постапка за развод на брак по тужба на тужителот Лазов Душко од Кавадарци, ул. "Ресавска" бр. 28, против тужената Лазова Зора од Кавадарци, со непозната адреса на престојување во Германија.

Судот на тужената Лазова Зора и назначи привремен застапник, и тоа Кире Костов, адвокат од Кавадарци, кој ќе ги застапува интересите на тужената.

Се повикува тужената Лазова Зора да се јави во судот лично или преку полномошник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот.

Доколку во овој рок не се јави тужената или нејзин полномошник во судот, истата се предупредува дека назначениот привремен застапник ќе ја застапува во постапката, се додека не се јави тужената или нејзин полномошник, односно додека органот за старателство не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 192/2003. (12278)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е заведен парничен предмет за развод на брак, по тужба на тужителот Авдијевски Бурхан од Куманово, ул. "Киро Фетак" бр. 16, против тужената Авдијевска Афердита од Куманово, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот, или да одреди полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка.

Доколку истата не се јави, ќе и се одреди времен застапник Лидија Велиновска - адвокат од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, П-09-П. бр. 1172/03. (12378)

Пред Основен суд во Куманово, е поведена постапка за развод на брак, по тужба на тужителката Сунка Радиќ од с. Облавец, против тужениот Драгослав Котаранин со непозната адреса на живеење и место на престојување. На тужениот Драгослав Котаранин со непознато место на живеење му се назначува привремениот застапник Слаѓана Стевковиќ, адвокат од Куманово, тужениот ќе го застапува во оваа правна работа се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, Ш. П. бр. 09-1113/03. (12441)

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична постапка за утврдување на право на сопственост, по тужба на тужителот Станко Ивановски од Куманово, ул. "Тане Георгиев" бр. 31, против тужените: Стојмановиќ Зоран од с.Старо Нагоричане, Стојмановиќ Гуте од с.Старо Нагоричане, сега со непозната адреса, Стојковска Горица од Куманово, сега со непозната адреса, Петковска Благица од с.Катланово - Скопје и Петковска Благица од нас.Горче Петров бр.289, Гладно Поле, Куманово.

Бидејќи тужените Стојмановиќ Гуте од с.Старо Нагоричане и Стојковска Горица од Куманово, се со непознато престојувалиште, судот им поставува привремен застапник и тоа Момчило Доцевски, адвокат од Куманово, кој ќе ги застапува тужените во постапката се додека тие или нивниот полномошник не се појават пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 955/03.

(12842)

Пред овој суд е поведена парнична постапка за сопственост, по тужба на тужителите Пендачанска Аница, Пендачански Иван и Пендачанска Милуш Биљана, сите од Куманово, ул. "Народна Револуција" бр. 1, против тужените Стефановска Петранка од Скопје, Стефановски Петруш од Скопје и Стефановски Ванчо од Скопје, како и Стефановски Киро и Стефановски Стефчо од Куманово, сега со непозната адреса на живеење и престојување. Вредност 40.000,00 денари.

На тужените кои се со непозната адреса им се поставува привремен застапник, адвокатот Иван Поповски од Куманово, кој ќе ги застапува сите тужени во оваа постапка се додека не се јават тие или нивниот полномошник пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, VI.П.бр.1454/2002.

(19695)

#### ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Во Основниот суд во Струмица, е заведен спор за утврдување право на сопственост по тужба на тужителката Пеливанова Ташка од с. Куклиш, против тужените Пеливанов Кирил, Пеливанов Мите, Секиева Трајанка, сите од с. Куклиш и Веселинка Ѓоргиева родена Пеливанова, со непозната адреса на живеење во Република Германија.

Се повикува тужената Веселинка Ѓоргиева со непозната адреса да се јави пред овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на овој оглас, или во тој рок на судот да му достави точна адреса. Доколку истата не се јави во тој рок, ќе и биде поставен привремен застапник, Лорета Ѓоргиева од Струмица, стручен соработник при овој суд, која ќе ги застапува интересите на тужената Веселинка Ѓоргиева родена Пеливанова, се додека таа или пак нејзин полномошник не се јават пред овој суд.

Содржината од наведениот оглас да се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 1314/02.

(12107)

Се повикува тужениот Глигоров Перо од с. Костурино, сега во странство со непозната адреса и место на престојувалиште во странство да се јави пред Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас или да си определи свој полномошник кој ќе го застапува пред судот по однос на постапката заведена од тужителот Пеличев Костадин од с. Костурино, против тужениот Глигоров Перо под П. бр. 768/02 се до правосилното окончување на оваа постапка и

истовремено се предупредува тужениот Перо Глигоров доколку не се јави на овој оглас во определениот рок ниту пак достави известување за негов полномошник му се определува привремен застапник и тоа од редот на стручните соработници од Основниот суд во Струмица, Лорета Абрашева од Струмица, која ќе го застапува се до правосилното окончување на овој спор, со сите права и обврски што ги има тужениот.

Огласот да се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на огласна табла во судот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 768/02. (12112)

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка за развод на брак по тужба на тужителката Тања Салдаровска од Струмица, против тужениот Роберт Салдаровски од Струмица, сега на привремена работа во странство со непозната адреса.

За привремен застапник на тужениот Салдаровски Роберт, сега на временна работа во странство со непозната адреса - престојувалиште, се одредува Цонка Каламерникова, советник во Основниот суд во Струмица. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на тужената согласно член 79 од ЗПП со сите права се до нејзиното појавување или на нејзиниот полномошник пред судот.

Се повикува тужениот Салдаровски Роберт да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 245/03. (12128)

Пред Основниот суд во Струмица, во тек е постапка за регрес по тужба на тужителот АДОР "КЈУБИ" МАКЕДОНИЈА Скопје, против тужениот Стоилов Стојан од с. Бориево, општина Струмица, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 22.815,00 денари.

Се повикува тужениот Стоилов Стојан во рок од 30 дена од огласувањето, да се јави во Основниот суд во Струмица, или да назначи свој полномошник во постапката. Во спротивно, ќе му биде поставен застапник до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 1811/00. (12310)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Во Основниот суд во Прилеп, е оформен предметот П. бр. 309/2003 за развод на брак, по тужба на тужителката Васка Горческа од Прилеп, против тужениот Киро Горчески од Прилеп. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот Киро Горчески од Прилеп, да се јави во судот во својство на тужен и да достави точна адреса или да обезбеди свој полномошник кој што ќе ги штити неговите интереси во постапката, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, а во спротивно ќе му биде поставен посебен старател од Меѓуопштински центар за социјални работи во Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 309/2003. (12556)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по тужба на тужителот Славе Младенов Цветановски од с. Волковија, против тужената Цвета Милорада Стојановиќ, од Ниш, Р. Србија, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончување на постапката. Во спротивно, судот ќе и постави времен старател - застапник кој ќе ги штити нејзините права и интереси по овој предмет до окончување на истиот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 454/2003. (12672)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка заради сопственост, по тужба на тужителот Маринковски Милош од Тетово, против тужените Маринковски Стево, Петрушевска Роса и Јосифовска Јагода, сите од Скопје, сега со непозната адреса во САД.

Бидејќи тужените се со непозната адреса, се повикуваат во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јават во судот или да одредат свој полномошник.

Во спротивно, по истекот на овој рок, на истите ќе им биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе ги застапува нивните интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 516/2003.(12950)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Во регистарот на странски организации под Рег. број 129 се запишува подружница на Република Македонија на странската организација Фондација Питсбург, со седиште во Питсбург Пенсилванија - САД.

Седиштето на подружницата на странската организација Фондација Питсбург од Питсбург Пенсилванија - САД во Република Македонија ќе се наоѓа на бул. "Партизански Одреди" бр. 70-6, Деловен Центар Алуминка.

Работата и активностите на подружницата на странската организација Фондација Питсбург од Питсбург Пенсилванија - САД во Република Македонија ќе се однесуваат на стипендирање на студенти на постдипломски студии за јавни и меѓународни работи при Универзитетот во Питсбург, соработка меѓу универзитетите поврзани со размена на постдипломци и размена на кандидати за научни истражувања.

Подружницата на странската организација Фондација Питсбург стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 09.05.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О. бр. 07/03. (12856)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1095/2003 од 11.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 02032776?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на намерувано намалување на Друштвото за градежништво КУБУС 2000 увоз-извоз ДОО Скопје ул. "Илинденска" бр. 97 Скопје.

Се запишува упис на намерувано намалување на основната главница на Друштвото за градежништво КУБУС 2000 увоз-извоз ДОО Скопје ул. "Илинденска" бр. 97 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1095/2003. (10524)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 497/2003 од 25.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02050034?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги МБ-МАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Венијамин Манџуковски" бр. 28/2.

Фирмата е основана со Изјава бр. 01-1 од 05.02.2003 година, а основач е Арцелиев Борис од Скопје.

Дејности: 15.81, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.89, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.20, 50.50, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.38,

51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.56, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото и застапник во надворешно трговски промет (без ограничување) е Арцелиев Борис од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 497/2003. (6851)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 653/2003 од 25.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02050190?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за градежништво трговија и услуги СЦ КОММЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Октомвриска револуција" бр. 26-2/8.

Основач е СЦ Ново Место ДОО Ново Место, ул. "Шмихелска" бр. 5, Република Словенија.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 25.65, 26.66, 26.70, 28.11, 28.12, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.13, 51.53, 51.54, 51.56, 51.62, 51.70, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, изведување на градежни работи во странство, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото со сите свои средства. Милевски Игор - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 653/2003. (6853)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 476/2003 од 25.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02050013?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за посредување при склучување бракови ДИОНИСОС ДООЕЛ ул. "Метрополит Теодосиј Гологанов" бр. 28 кат 2, Скопје.

Дејности: 51.22, 51.31, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 55.11, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.30, 63.40, 70.31, 71.33, 72.10, 72.20, 72.60, 74.14, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.32, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, застапување на странски физички и правни лица, реекспорт, меѓународна шпедиција, туристички услуги во странство, малограничен промет со НР Бугарија, Р Албанија, Р Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување е управителот Пансарсис Антониос од Р. Грција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 476/2003. (6856)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5218/2002 од 26.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049161?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на ТП АЛЕКСАНДА - трговија на мало Даниела Миле Цветановска ул. "Гоце Делчев бр. 38, Крива Паланка.

ТП АЛЕКСАНДА - трговија на мало е основано со пријава бр. 1 од 18.12.2002 година. Основач на ТП АЛЕКСАНДА - трговија на мало е Даниела Цветановска од Крива Паланка. Седиште на фирмата: ул. "Гоце Делчев" бр. 38, Крива Паланка.

Дејност: 52.33 - трговија на мало со козметички и тоалетни препарати, 52.41 - трговија на мало со текстил, 52.42 - трговија на мало со облека, 42.43 - трговија на мало со обувки и предмети од кожа, 52.48 - друга трговија на мало во специјализирани продавници.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица за преземените обврски трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Во внатрешниот промет се запишува Даниела Цветановска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5218/2002. (6857)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 545/03 од 21.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02050082?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за промет и услуги ФЛЕШ-Х ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Видое Смилевски Баго" бр. 55/25.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 63.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 65.12/3, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, застапување на странски фирми, реекспорт, консигнациони работи.

Содружници: Христовски Зоран и Христовска Виолета. Управител е Христовска Виолета од Скопје со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 545/2003. (6858)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15/2003 од 19.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02049552?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за интелектуални услуги и консалтинг за менаџмент КОМПАНИЈА Д-Р БЕЛОВСКИ ДООЕЛ ул. "Никола Вапцаров" бр. 3/1, Скопје.

Дејности: 74.11, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.83, 74.84. Надворешно работење: посредување и застапување помеѓу домашни и странски правни и физички лица во пружање на интелектуални услуги, заштита на човековите права.

Друштвото истапува во правниот промет со трети лица во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Јовица Беловски-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15/2003. (6859)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 572/2003 од 26.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02050109?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги АПОЛЈО КОМПАНИ Бобан и др. ДОО увоз-извоз с. Туденце, Јегуновце.

Основачи: Милошевски Бобан од с. Туденце, Јегуновце, Милошевски Дарко од с. Туденце, Јегуновце. Управител е Милошевски Бобан без ограничување.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.91/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 36.11, 36.12, 36.13, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 51.21, 51.41, 51.61, 51.62, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.41, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 55.30, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 74.84, 93.01, 93.05, 63.30, 74.20/3, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, изведување на градежни работи во странство, реекспорт, туристички работи во странство.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 572/2003. (6860)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 554/2003 од 27.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02050091?-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Трговец - поединец буркилница ЦИОЛА ТП, Марјан Горѓи Марков, ул. "Хо Ши Мин" бр. 60 б, Скопје.

Дејности: 15.81 - производство на леб, печива и слатки во свежа состојба, 52.24 - трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки.

Управител е Марјан Марков од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 60 б.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 554/2003. (6862)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 643/2003 од 28.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02050180?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство трговија и услуги ЗАД-ПЕК ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 140.

Фирма: Друштво за производство трговија и услуги ЗАД-ПЕК ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 140. Основач е Стојиловска Душка од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 140.

Дејности: 15.50, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.85, 17.11, 17.12, 17.14, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 21.24, 22.25, 24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.14, 36.30, 36.50, 36.65, 45.21, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 55.11, 55.22, 55.21/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.48, 52.50, 52.56, 52.63, 52.71,

52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.52, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.32, 71.34, 71.40, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, Австрија и Италија, консигнациона продажба, меѓународен транспорт.

Лице овластено за застапување е Стојиловска Душка - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 643/2003. (6864)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 673/2003 од 21.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02050210?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги ДЕЈЗИ-ЛИ ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Киро Димишков" бр. 34-а.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 71.40, 74.13, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, реекспорт, консигнација, малограничен промет со соседните земји.

Основач е Горѓиева Ирена од Скопје, ул. "Киро Димишков" бр. 34-а и Горѓиев Љубчо од Скопје, ул. "Киро Димишков" бр. 34-а.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Горѓиева Ирена - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 673/2003. (6865)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 621/03 од 28.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02050158?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ХАЈАТ 03 ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "108" бр. 8.

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52. Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници,

меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Арсим Љоки од Тетово, ул. "115" бр. 20, како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет без ограничување.

Основач е Арсим Љоки од Тетово, ул. "115" бр. 20.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 621/2003. (6867)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 552/2003 од 19.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02050089?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Авто такси АПОЛОН Сашо Илија Трпчевски ТП ул. "Анастас Митрев" бр. 1/18, Скопје.

Назив: Авто такси АПОЛОН Сашо Илија Трпчевски ТП. Седиште: ул. "Анастас Митрев" бр. 1/18, Скопје. Основач е Сашо Трпчевски од Скопје, ул. "Анастас Митрев" бр. 1/18.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот свој имот. Сашо Трпчевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 552/2003. (6870)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 720/2003 од 27.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02050257?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за услуги и застапување ВОЛВОКС ДОО Скопје, бул. "Климент Охридски" бр.

Содружници: Дамјановиќ Зоран од Р. Србија - Белград, ул. "Генерал Жданов" бр. 40 и Головиќ Раде од Р. Србија - Белград, ул. "Н. Гвоздановиќ" бр. 9.

Дејности: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.40/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.61, 92.62, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во областа на прометот со стоки и услуги, застапување на странски лица, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, агенциски услуги во друмскиот сообраќај, консигнациона и комисиона продажба, меѓународна шпедиција, реекспорт, преземање градежни работи во странство, туристички и угостителски услуги во странство, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Застапување: Дамјановиќ Зоран и Головиќ Раде - управители без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 720/2003. (6871)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 423/2003 од 26.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02049960?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за проектирање и трговија ИСКРА ПРОЕКТ ДОО Скопје, ул. "Методи Митевски" бр. 6/3-1, Скопје.

Основање на ДОО со ЗТД.

Фирма: Друштво за проектирање и трговија ИСКРА ПРОЕКТ ДОО Скопје, ул. "Методи Митевски" бр. 6/3-1, Скопје. Седиште: во Скопје, ул. "Методи Митевски" бр. 6/3-1. Основачи: Лазаровска Рајна од Скопје, Џамов Јованчо од Кочани, Кети Џамова од Кочани.

Управител на друштвото е Здравка Џамова од Кочани. Во правниот промет со трети лица ДОО настапува во свое име и за своја сметка.

Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 74.20/2, 74.20/3. Надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 423/2003. (6872)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 186/2003 од 25.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02049723?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство трговија и услуги МИГ КОМПАНИ 2003 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Лесковачка" бр. 42-2/13.

Дејности: 15.51, 15.81, 15.81/2, 15.82/2, 20.10/1, 20.10/2, 50.10, 50.20, 50.30, 51.11, 51.12, 51.13, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.70, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.1, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Драган Стоилковиќ - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 186/2003. (6873)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 813/2003 од 28.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02050350?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за угостителство и трговија ДАМЈАН И ДАМЈАН ДООЕЛ Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 65 а.

Содружник е Ристо Јанакиевски од Скопје, со влог од 2.600 евра или 161.200,00 денари.

Дејности: 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 50.10, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24,



51.25, 51.31, 51.34, 51.35, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84. Дејности во НТП: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, компензациони работи, консигнација, реекспорт, туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските свои одговара со целиот свој личен имот. Лице овластено за застапување е Ристо Јанакиевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 813/2003. (6874)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1543 се запишува здружението на граѓани Здружение на информатичари "ЛИНОКС", со скратено име "ЛИНОКС", со седиште во Скопје на ул. "Волгоградска" бр. 19.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање на курсеви за обука за работа на компјутери заради подигање на информатичката свест на населението, остварување на соработка и контакти поради размена на искуство со други здруженија и клубови во земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 21.04.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 96/03. (12347)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III.Рег.Зг.бр.30/03 од 09.05.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го одобри уписот на Здружението на граѓани Центар за образование, култура и хуманост ВАРДАР, со седиште во Скопје на ул. "Алекса Дундик" бр. 227-Б.

Цели и задачи на здружението се: следење и иницирање на прашања врзани со подобрување и унапредување на општествено-економската и социјалната положба на граѓаните во РМ; развој на воспитно образовната дејност; афирмација на културата; развој на екологијата и организирање на проекти за заштита на животната средина; развој на земјоделие и земјоделски дејности; развој на спортот; организирано дејствување во унапредување на заштита на семејството; организирање на едукативни трибини и предавања за сите видови на превенција против наркоманија, алкохолизам, пушење и проституција; организирање на семинари, симпозиуми, манифестации, трибини и тркалезни маси; обезбедување на стипендии за ученици и студенти во земјата и за школување и студирање надвор од земјата и размена на студенти; учество во изградба на ултраструктурни објекти од значење за РМ; соработка со клубови и организации на иселеници и привремено вработени во странство; соработка со невладини организации и државни органи и други институции во РМ; грижа за хендикепираните лица и нивните семејства; давање помош на загрозените семејства, деца и младинци; собирање на хуманитарна помош и доброволни прилози; иницирање и остварување на меѓународна соработка на невладини организации од странство и ќе врши стопанска и друга дејност согласно законите на РМ.

Со денот на запишување во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението на граѓани

Центар за образование, култура и хуманост ВАРДАР се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег. Зг. бр. 30/03. (12603)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II.Рег.Зг.бр.86/02 од 23.04.2003 година, во регистарот на странски организации го одобри уписот на Фондацијата Норвешки комитет за помош - НОРВАК - Подружница во Р.Македонија, со седиште во Скопје на ул. "Кочанска" бр. 8.

Цели и задачи на фондацијата се: набавување медицинска и друга помош во медицинските установи во Р.Македонија и таму каде тоа ќе биде потребно за ублажување на катастрофи во акутни кризи и во форма на асистенција во надградување и секојдневните активности во проекти од подолг временски период; испраќање медицински тимови во кризните подрачја; ќе помага во градење на клиници и здравствени центри; ќе придонесува во обука и надградување на здравствениот персонал; ќе придонесува во искористувањето и развивањето на локалните природни богатства до највисок можен степен; ќе учествува во образовни проекти; ќе остварува контакти со локалните организации или со локалните власти за трансфер на помошта.

Со денот на запишувањето во регистарот на странски организации на Фондацијата Норвешки комитет за помош - НОРВАК - Подружница во Р.Македонија, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. Зг. бр. 86/02. (12669)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1549 се запишува здружението на граѓани "Еснаф на Старата Скопска Чаршија" Скопје, со скратено име "ЕССЧ" Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Градишка" бр. 14, комплекс Капан ан, кат 1, бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на заштита, негување, промовирање, афирмација на културно историските вредности, ревитализација, оживување и економски развој на Старата Скопска Чаршија, организирање на трибини, тркалезни маси и јавни дебати како и соработка со домашни и меѓународни организации, институции и други друштва.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 29.04.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 94/03. (12852)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1551 се запишува здружението на граѓани Авто мото клуб СТУДЕНТСКИ АВТО СПОРТ, со скратено име АМК САС, со седиште во Скопје, на Машински факултет, Карпош 2, бб, П. Фах. 464.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање и унапредување на спортскиот аутомобилизам и мотоциклизам, развој на авто мото спортот, организира спортски натпревари како и соработка со други клубови во градот, во Македонија и пошироко.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 05.05.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 103/03. (12853)

Барањето за промена на име на здружението на граѓани Филмска младина на Македонија од Скопје, се уважува.

Во иднина името на здружението на граѓани ќе гласи: ФИЛМСКИ МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 327/99. (12854)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1396 се запишува здружението на граѓани Регионален Сојуз на здруженија на одгледувачи на овци, кози и други животни, млекопроизводители и земјоделски производители “Скопје” - Скопје, со скратено име Р.С.З.О.О.К.З.П. “Скопје” - Скопје, со седиште во Скопје, на ул. “Никола Мартиновски” бр. 16.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање и унапредување на овчарското производство, млекопроизводство, козарско производство и земјоделско производство, стимулирање на врвни производствени и работни резултати, примена на современи методи.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 10.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 167/02.  
(12855)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1539 се запишува здружението на граѓани Невладина организација за стратешки и еколошки проекти во Република Македонија ЕКО-СТРАТЕГ Скопје, со скратено име ЕКО-СТРАТЕГ-Скопје, со седиште во Скопје, на ул. “Илинденска” бр. 138-а.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на изготвување на проекти и студии за воведување на трамвај во Скопје, Тетово, Гостивар и нивно поврзување, отворање на мини хидроцентрали во Македонија, заштита на природните богатства на Македонија, унапредување и развој на еколошката свест, поддршка на еколошкиот развој на државата како и соработка со стручни кадри и институции.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 29.04.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 88/03.  
(12857)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Ресен, под Рег. згф. бр. 7/03 се запишува Здружението на граѓани со назив Македонско Хрватско Друштво Разгранок Ресен.

Здружението има за цел: остварувања на економски, социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, спортски и други права, интереси и уверувања во согласност со Уставот и Законот и програмските определби на Македонско Хрватско Друштво.

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен, на ул. “Маршал Тито” бр. 20.

Лице овластено за застапување на здружението е Љубомир Таневски од Ресен, претседател на здружението.

Од Основниот суд во Ресен, Рег. Згф. бр. 7/03.  
(12951)

Основниот суд во Кочани, со решение Згф. бр. 21/2003 од 30.04.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации ја запиша Фондацијата Европа центар за развој Кочани, со седиште во Кочани, ул. “Стефка Тасева” бр. 25.

Овластено лице за застапување на фондацијата е Кирил Арсов од Кочани, ул. “Маршал Тито” бр. 96, претседател на фондацијата.

Работата и активностите на фондацијата се однесуваат на следните цели и задачи: хуманитарни работи, помош на социјално загрошено население, едукација на младинци.

Фондацијата Европа центар за развој - Кочани, со седиште во Кочани, ул. “Стефка Тасева” бр. 25, стекнува својство на правно лице на ден 30.04.2003 година.

Од Основниот суд во Кочани, Згф. бр. 21/2003.  
(12952)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение Ст. бр. 181/96 од 03.12.1996 година, отвори стечајна постапка над должникот ГУП “Бацо-комерц” од с. Здуње.

За стечаен судија се определува Катица Стојкоска, судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Нецати Таравари дипломиран економист вработен во ОП “Горни Полог” Гостивар.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет на овој суд, со пријава во 2 примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги измират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 20.06.2003 година во 8,30 часот во сала број II на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (12018)

Основниот суд во Велес, со решението со кое се одобрува заклученото присилно порамнување во стечај по кое должникот ГП “Пелагонија” АД во стечај од Велес, е должен да им ги исплати на доверителите поодделно утврдените побарувања во полн износ во рок од 3 (три) години сметано од денот на заклучувањето на присилно порамнување на 23.07.1999 година, се става вон сила.

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. бр. 166/97 од 24.04.2002 година, над ГП “Пелагонија” АД Велес, со седиште на ул. “Владимир Назор” бр. 2, Велес со жиро сметка во Стопанска банка АД Скопје - филијала Велес бр. 200000025237549.

За стечаен судија се именува Валентина Петровска, судија при Основниот суд во Велес.

За стечаен управник се определува Игор Андреев, дипл. електроинженер ул. “Благој Горев” К. 125-7/41, телефон 234-739.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет на овој суд со пријава во два примерока со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник веднаш.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата што се пријавени од страна на доверителите на стечајниот должник на ден 17.06.2003 година во 12 часот во судница бр. 2 на приземје во Основниот суд во Велес.

Да се објави оглас во “Службен весник на РМ” и на огласната табла во судот.

Се задолжува стечајниот управник веднаш по приемот на решението да отвори стечајна жиро сметка на должникот. Жалбата не го спречува извршувањето на ова решение.

Од Основниот суд во Велес. (12194)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 183/2002 од 29.04.2003 година, отвори стечајна постапка кон должникот Акционерско друштво за производство и трговија МЕТАЛ ПРОМЕТ Прилеп, со седиште на ул. “Моша Пијаде” бб, запишан во регистарска вложка бр. 01006184? -4-03-000 во Основниот суд во Битола, со основна дејност производство на метални конструкции и делови на конструкции, со жиро сметка 41100-601-9966 во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет.

Стечајната постапка кон должникот се отвора на 29.04.2003 година во 14,00 часот.

За стечаен судија се определува судијата Татјана Сусулеска член на советот и судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Ордан Бунтерски дипл. економист од Прилеп, ул. "Свети Наум Охридски" бр. 22, со телефон 048-417-365 и 070 526-098.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот управник и пријавите да ги таксираат со уплатница од 600,00 денари во корист на републички судски такси- стопанство - трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840-018-03338 претходна шифра 722211-00 депонент на Народна банка на РМ.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги-катастарот и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги - катастарот да ги пријават во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пријавувањето да го извршат кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кои предмети постои различно право, начинот и основата на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Отворената стечајна постапка да се запише во трговскиот регистар, во јавните книги - катастарот и во регистарот на правата од индустриска сопственост.

Се закажува рочиште и тоа Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања - испитно рочиште и рочиште за поднесување на извештај - Собрание на доверители за ден 11.06.2003 година во 12,30 часот во судница бр. 9 во Основниот суд во Прилеп.

Ова решение да се објави на огласната табла во Основниот суд во Прилеп и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Прилеп. (12158)

Основниот суд во Струга со решение Ст. бр. 15/2003 од 21.04.2003 година, отвори стечајна постапка кон ДООЕЛ "Илинден" Високоградба од Струга, со жиро сметка 20000003208246 депонент на Стопанска банка.

За стечаен судија е именувана Светлана Попоска судија во Основниот суд во Струга.

За стечаен управник е именуван Спирос Тодороски од Охрид, ул. "Васил Главинов" бб, со број на телефон 262-297, 262-937 и 070/391-113.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања до стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата за 11.07.2003 година во 11 часот во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на ден 22.04.2003 година.

Од Основниот суд во Струга. (12212)

Основниот суд во Струга со решение Ст. бр. 98/2002 од 25.04.2003 година, отвори стечајна постапка кон "Макемајл" АД Струга, со жиро сметка 41020-601-47618 што се води во Агенцијата за блокирани сметки.

За стечаен судија е именувана Мима Нанушеска судија во Основниот суд во Струга.

За стечаен управник е именувана Менка Костојчиноска од Струга, ул. "Мите Димоски" бр. 15-а, број на телефон 782-551 и 781-902.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања до стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата за 11.07.2003 година во 12 часот во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на ден 29.04.2003 година.

Од Основниот суд во Струга. (12225)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 86/03 од 23.04.2003 година, над стечајниот должник Трговец поединец за трговија на мало со метална стока "Скитник" Горги Стојан Младеновски ТП - Битола, со седиште на ул. "Цветан Димов" бр. 124, Битола регистриран во рег. влошка број 01005812 на Основниот суд во Битола, со жиро-сметка број 500-0000000596-82 при Стопанска банка АД Битола со шифра на дејноста 52.46, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12505)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 88/03 од 11.04.2003 година, над стечајниот должник Друштво за трговија и услуги Коминов Рамиз и други Бамбино текс - увоз-извоз Битола ЈТД, со седиште во Битола, ул. "Карпош" бр. 5-6-11, запишан во регистарска влошка број 01006414 на Основниот суд во Битола со жиро сметка број 500-0000001512-50 при Стопанска банка АД Битола со шифра на дејноста 52.41, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12510)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 64/03 од 11.04.2003 година, над стечајниот должник Трговско друштво за трговија и производство Василевски Кире 2002 - Фани, увоз-извоз Битола ДООЕЛ со седиште на ул. "Мекедонска" бр. 16, регистриран во регистарска влошка број 530-0401002328-93 при Охридска банка АД Охрид, со шифра на дејноста 52.41, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12514)

Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со решение Ст. бр. 24/03 од 17.04.2003 година, одлучи да се отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за угостителство, трговија и услуги "Петја" - Охрид ДООЕЛ с. Пештани, со седиште во с. Пештани, со број на регистарска влошка 01013294?-8-09-000, што се води при Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 2000000903211-54 што се води во Стопанска банка АД - Скопје филијала - Охрид и истата нема да се спроведува, се заклучува од причини што имотот со кој што располага должникот е од незначителна вредност, а согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Охрид. (12536)

Основниот суд во Штип во текот на стечајната постапка над должникот АД "Македонка енергетика" во стечај - Штип, донесе решение Ст. бр. 8/2000 од 08.05.2003 година со кое се дозволува продолжување на стечајната постапка на АД "Македонка енергетика" во стечај - Штип поради неуспешно санирање и реорганизирање на друштвото, сметано од решението Ст. бр. 8/2000 од 24.12.2001 година со кое е констатирана одлуката на Собранието на доверители за ликвидација на должникот.

Му се наложува на стечајниот управник Вањо Чучков да изврши претворање на имотот на должникот АД "Македонка енергетика" во стечај - Штип во пари.

Од Основниот суд во Штип. (12674)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 180/2003 од 09.05.2003 година ја заклучи стечајната постапка кон должникот Трговско друштво за финални

делови од електроизолациони материјали - 11 Октомври Еуромеханика АД Прилеп, отворена со решение Ст. бр. 180/02 од 04.12.2002 година.

Должникот го стекнува правото непречено да располага со имотот што влегува во стечајната маса, веднаш по заклучувањето на постапката.

Стечајната постапка се заклучува поради тоа што е прифатен план за реорганизација кај должникот и одобрена од страна на судот, со кој е предвидено 100% на мирување на доверителите со одложено плаќање на утврдените побарувања.

Од Основниот суд во Прилеп. (12675)

Стечајниот совет при Основниот суд во Штип на ден 06.05.2003 година, донесе одлука, стечајната постапка на стечајниот должник ЗПП "Звезда" - Штип, да се заклучи.

По правосилноста на оваа одлука стечајниот должник да се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Штип. (12832)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 79/2003 од 08.05.2003 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз Камчески Пецо и др. "Бел-Фаст" ДОО Прилеп, со седиште на ул. "Страшо Пинџур" бр. 9а во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 010026367-3-03-000, со решение Трег. бр. 1722/98 на Основниот суд во Битола, со основна дејност производство на други производи со дрво, со жиро сметка бр. 300020000216733 во Комерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува но се заклучува поради неликвидност на должникот и непостоење на имот на должникот со кој ќе се платат стасаните и идните обврски.

Од Основниот суд во Прилеп. (12833)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 31/03 од 14.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Весна Иван Богданова ТП-Штип, ул. "Тодор Чучков" бр. 14, Штип со жиро сметка бр. 41400-601-38755 кај Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет, Подрачна единица - Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот, Трговец поединец Весна Иван Богданова ТП-Штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволно да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Трговец поединец Весна Иван Богданова ТП-Штип, да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (12834)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 115/03 од 09.05.2003 година, над Друштвото за производство, трговија и услуги "БЕЛИЧ-КОМЕРЦ" Јовановски Никола увоз-извоз ДООЕЛ с. Д. Оризари, Битола запишан во рег. вл. бр. 1-13639 при Основниот суд во Битола со жиро сметка бр. 500-0000001404-83 при Стопанска банка АД Битола, со дејност трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун. Стечајната постапка кон должникот не се спроведува но се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (12835)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 38/2003 од 25.04.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Автотакси

ТП "ЕУРО-ТУРС" Трговец поединец Аки Јашар Ислами од с. Долна Бањица - Гостиварско, и истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (12836)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 73/2003 од 08.05.2003 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Трговска задруга "Изида" Прилеп П.О. со седиште на ул. "Булевар Гоце Делчев" бб во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 2-650, со решение Срег. бр. 426/98 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со текстил и конфекција, со жиро-сметка бр. 3000200001512-58 во Комерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради презадолженост на должникот и непостоење на имот на должникот со кој ќе се платат стасаните и идните обврски.

Од Основниот суд во Прилеп. (12838)

Се известуваат доверителите на АД за полјоделство 14-ти Септември во стечај - Свети Николе дека на ден 23.05.2003 година во 10 часот во просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи извештајно рочиште по отворањето на стечајната постапка над должникот со решение од 18.02.2003 година.

Од Основниот суд во Штип. (12791)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 111/02 од 21.04.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство и трговија "ВИЛАТЕКС" Виктор и Лазо ДОО экспорт-импорт Неготино, ул. "Никола Карев" бр. 15, со жиро сметка број 200000033027425 при Стопанска банка АД Скопје - филијала.

За стечаен судија се именува судијата Трајана Дуброва, член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Жаклина Николова од Кавадарци, ул. "Полошка" бр. 16.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сметано од денот на објавување на огласот во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите, своите различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот, што се запишани во јавните книги во катастарската евиденција, во рок од 15 дена, сметано од денот на објавување на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават кај стечајниот управник.

Во пријавата мора да се означи предметот на кој постои различно право, начинот и основот на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе пропушти да поднесе пријава, или кој ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата, одговара за штетата која поради тоа би можела да настане.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат директно на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители, за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители (извештајно рочиште) за ден 27.05.2003 година во 12,00 часот во судница број 2, на Основен суд Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (13076)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр.235/03 од 09.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-

изводство, внатрешен и надворешен промет на стоки на големо и мало "ИГМИ КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "Малина Попиванова" бр. 15, со жиро сметка 40100-601-182015 и регистарска влошка 1-29907-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, внатрешен и надворешен промет на стоки на големо и мало "ИГМИ КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт - Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12590)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр.23/03 од 13.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за транспорт, надворешен и внатрешен промет ФЕЗАН РАХМАН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Катлановска" бр. 62, со жиро сметка 30000000969260 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 02024567?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за транспорт, надворешен и внатрешен промет ФЕЗАН РАХМАН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12593)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр.107/00 од 13.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "МАК-КЛАС" Д.О.О. Скопје, со седиште на ул. "Гемидиска" бр. 38-б, со жиро сметка 40110-601-245125 и регистарска влошка 1-43825-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "МАК-КЛАС" Д.О.О. Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12594)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст.бр.176/02 од 07.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ХОЛДИНГ АД КУМАНОВО, ул. "11 Ноември" бб, со жиро сметка бр. 40900-601-000-0000107 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ - Скопје.

За стечаен судија се именува членот на стечајниот совет, судијата Сунчица Ефремовска.

За привремен стечаен управник се именува дипл.економист Горѓе Костов, ул. "Атинска" бр. 1/9, Скопје, тел. 070 340-898.

До донесувањето на одлука по предлогот за отворање на стечајна постапка, должникот може да располага со својот имот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се запира одредувањето и спроведувањето на присилните извршувања и обезбедување против должникот.

Се повикуваат сите должници да ги исполнат своите обврски спрема овој должник.

Се забранува исплата од сметката на должникот.

Ова решение да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (12601)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.Ст.бр.55/2000 од 26.06.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "ЛИРА" ДОО од Скопје, ул. "Даме Груев" бр.14/2, број на жиро сметка 40120-601-61327 и регистарска влошка 1-7987-0-0-0 и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "ЛИРА" ДОО од Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14/2 и жиро сметка 40120-601-61327 и регистарска влошка 1-7987-0-0-0, се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12682)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст.бр.59/03 од 14.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство и преработка на брашно ЖИТОМЕЛ АД Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 13 од Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-2143 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, број на регистарска влошка 02018301?-4-03-000 и Трег.бр.5455/99 од 03.09.1999 година во Основниот суд Скопје I - Скопје.

2. За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ, судија на овој суд и член на стечаен совет.

3. За стечаен управник се именува дипл.правник Зоран Стојанкиќ, ул. "Владимир Комаров" бр. 1/4-13, Скопје, тел. 070 200 784 и 02/ 464 940.

4. Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавување на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите на законот за стечај ("Службен весник на РМ" 55/97 ЗС-став 3 на чл.61 од ЗС), а за пријавата на побарувањата (чл.185 од ЗС).

5. Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите различни и излачни права:

а. на подвижни предмети и права на должникот,

б. на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги,

в. на недвижностите на должникот кои се запишани во јавните книги, ако тие различни права не се запишани во тие книги.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот и основот за засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

6. Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, како и во јавните книги.

7. Стечајната постапка отворена на ден 14.05.2003 година на денот во кој ова решение и огласот за отворање на стечајна постапка е ставен на огласна табла на овој суд.

8. Испитното рочиште на собирот на доверителите на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (чл.62 од ЗС) се закажува на ден 02.07.2003 година во 09,00 часот и во сала бр.8 на Основниот суд во Куманово.

9. Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собрание на доверители (став 2 на чл.62 од ЗС) на кое врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 12,00 часот.

10. Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот должник, без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (12719)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр.214/03 од 09.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ДАВИБО" ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "Горги Капчев" бр. 1/3, со жиро сметка 40100-601-373904 и регистарска влошка 1-66564-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ДАВИБО" ДОО експорт-импорт - Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (17721)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.Ст.бр.377/2001 од 05.12.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Туристичка агенција "ФЛАЈ ТУРИСТ" ТП Драган, Трпе Војиновски - Скопје, со седиште на ДТЦ "Мавровка", локал 73-б и жиро сметка 40100-620-16-80700612/0-46387-55, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Туристичка агенција "ФЛАЈ ТУРИСТ" ТП Драган, Трпе Војиновски - Скопје, со седиште на ДТЦ "Мавровка", локал 73-б и жиро сметка 40100-620-16-80700612/0-46387-55, се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12772)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III.Ст.бр.223/03 од 15.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Услужно трговско претпријатие ПИКЕ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "474" бр. 11 во Скопје, жиро сметка бр.40100-601-379292 и регистарска влошка бр.1-66853-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Услужно трговско претпријатие ПИКЕ ДОО увоз-извоз Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12787)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III.Ст.бр.182/03 од 12.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало и угостителство Даница ЦО Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 70/66, жиро сметка 40100-601-340175 и регистарска влошка бр. 1-3027-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало и угостителство Даница ЦОО Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12822)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст.бр.14/03 од 07.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, услуги и трговија Б-Лидер Бафти ДОО-ЕЛ експорт-импорт с.Оризаре, Липково, и со истото решение е заклучена отворената стечајна постапка над Друштвото за производство, услуги и трговија Б-Лидер Бафти ДООЕЛ експорт-импорт с.Оризаре, Липково.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (12844)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.82/2003 од 29.04.2003 година, над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги ОЛД комерц ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со седиште во Битола на ул. "Јорго Костовски" бр. 21, регистриран во регистарска влошка број 01005037 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка број 500-0000001924-75 при Стопанска банка АД Битола, со дејност трговија и услуги со шифра 55.30/2, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12953)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.110/03 од 29.04.1993 година, над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги "Техма-Иве" ДОО-ЕЛ увоз-извоз Струга, ул. "Мислешевски пат" бб, Струга, запишан во регистарска влошка бр.01-003659 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 530-0201-000183-30 при Охридска банка АД Охрид, со дејност со шифра 52.43, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12954)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.92/2003 од 29.04.2003 година, над стечајниот должник трговец-поединец Јусуфи Екрем Ескимо трговија на мало со леб и печива - Битола ТП, со седиште на ул. "Кирил и Методиј" бр. 10 во Битола, регистриран во регистарска влошка број 01005107 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка број 40300-601-92663 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници во платниот промет Скопје, ПЕ Битола, со дејност со шифра 52.24, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12955)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.114/2003 од 09.05.2003 година, над стечајниот должник Друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги "ФЛЕР" увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. "Кузман Јосифовски" број 15-а, Битола, регистриран во регистарска влошка број 01013638 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка број 210-0555306701-69 при Тутунска банка АД Скопје, со дејност со шифра 52.33, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12956)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.94/2003 од 11.03.2003 година, над стечајниот должник Градежно занаетчиско трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз "Камин" Битола ПОО, со седиште во Битола, ул. "Васко Карангелевски" бр. 27/37, регистрирано во регистарска влошка број 1-13432 на Окружниот

Стопански суд во Битола, со жиро сметка 40300-601-55029 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет, ПЕ Битола, со дејност поставување и поправка на градежни инсталации, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12957)

## ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Жаклина Павиќевиќ дипломиран економист од Радовиш, ул. "Вардарска" бр. 25, запишана како ликвидатор под П. Трег. бр. 287/03 во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, по втор пат објавува дека Јавното трговско друштво за производство, угостителство и трговија Вангеловски Коцев Гоше и др. јтд Радовиш, ул. "Партизанска" бр. 91, со жиро сметка 200000026435014, отворена во Стопанска банка Радовиш, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава, со докази во два примерока, а најкасно во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (12541)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1043/2003 од 9.04.2003 година, во регистарската вложка бр. 02038099?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Трговското друштво за внатрешна и надворешна трговија ИНТЕКС ТРАДЕ Мирослав ДОО ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

Се запишува ликвидаторот Мирослав Патрногик.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12348)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л. бр. 19/2003 од 24.02.2003 година, отворена е ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "МАТЕКС" експорт-импорт ц.о. Скопје, со седиште на ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 20/6, со жиро сметка број 40100-601-50961.

За ликвидатор се определува лицето Матевски Љупчо од Скопје со стан на ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 20/6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12591)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, под број П.Трег.1033/2003 од 04.04.2003 година, отворена е постапка за престанок со работа на Друштвото за производство, промет и услуги ИНТЕРТЕКС 98 Павлина и други ДОО извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 1/4-10.

За ликвидатор е именувано лицето Марјан Дичоски од Скопје, ул. "Козара" бр. 26 и телефон 176-178.

Се повикуваат евентуалните доверители да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" но не покасно од 3 месеци од објавувањето на последниот оглас, до ликвидаторот со писмени пријави во два примерока.

Се задолжуваат должниците да ги подмират евентуалните долгови спрема друштвото во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12597)

Ликвидаторот Виолета Поповска, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 732/2003 година, објавува дека Друштвото за интелектуални услуги и посредување ЕЛПИС 2 Лилјана ДООЕЛ Скопје и со број на жиро-сметка 2800-00000047984 отворена при Алфа банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (12725)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 76/03 од 14.05.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Трговското претпријатие на големо и мало увоз-извоз "ЛАМАНШ" п.о. М. Каменица, ул. "Гоце Делчев" бр. 3/6, М. Каменица, со жиро сметка бр. 40420-601-37987, но истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (12839)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 240/02 од 21.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над ППС Бабиште Кочани, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над ППС Бабиште Кочани, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (12673)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 248/02 од 26.03.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над Приватното прометно и услужно претпријатие Кики Комерц Пробиштип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Приватното прометно и услужно претпријатие Кики Комерц Пробиштип, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (12678)

Ликвидаторот Санда Саркисијан од Скопје, ул. "Лазар Поп Трајков" бр. 17, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр.3462/2002 од 14.06.2002 година, објавува дека Трговското друштво за трговија и услуги ШТРАУС КОМЕРЦ Оханес ДООЕЛ Скопје, ул. "Лазар Поп Трајков" бр. 17 и со број на жиро-сметка 300000000943749, отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од последната објава.

Од ликвидаторот. (12824)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр.68/02 од 07.03.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот

Претпријатие за трговија на големо и мало "ЗЕБРА ПРОМ" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Александар Турунчиев" бр. 59-а, со жиро сметка 40100-601-164905.

За ликвидатор се определува лицето Анастасов Мирко од Скопје, со стан на ул. "Александар Турунчиев" бр. 59-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12825)

Ликвидаторот Александар Бодрожа од Скопје, ул. "Александар Македонски" бр. 11 Д, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр.165/03 од 29.01.2003 година, објавува дека Друштвото за трговија и услуги ТИРИЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Александар Македонски" бр. 11 Д и со број на жиро-сметка 100000001022028, отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од последната објава.

Од ликвидаторот. (12826)

Ликвидаторот Крсте Атанасоски од Скопје, ул. "Божин Николов" бр. 60, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр.609/03, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги РОЈАЛ МИЛК ДОО експорт-импорт и со број на жиро-сметка 300 000000784960, отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (12843)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Врз основа на нотарски акт Договор за залог - хипотека врз недвижност (со својство на извршна исправа), составен во форма на нотарски акт од нотарот Мијалчо Цоневски од Штип, под ОДУ бр. 50/03 од 7.05.2003 година, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 7 во Скопје, како заложен доверител и Трговското друштво за внатрешен и надворешен трговски промет Ангротекс ДОО Штип со седиште на ул. "Железничка" бб, во Штип, како заложен должник, засновано е заложно право - хипотека од прв ред врз недвижниот имот сопственост на заложникот должник и тоа: деловен магацински и административен простор со котлара и трафостаница во Штип на ул. "Железничка" бб., со вкупна површина од 1588 м<sup>2</sup> изградена на урбанистичка парцела бр. 10, со Одобрение за градба бр. 0902-1811/1 од 28.12.1994 година донесено од Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија, Одделение за општина Штип, градежно одобрение бр. 0811-1514 од 31.10.1973 година донесено од СО Штип - Одделение за управно правни работи и Делбен биланс од 2.03.1991 година, заведено во интабулационите книги на Основниот суд во Штип под Р. бр. 177/2003 Ино. бр. 35/2002 на 7.05.2003 година. (12269)

Врз основа на Договор за залог (хипотека), со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт, од нотарот Стојаноска Елизабета под ОДУ бр. 46/03, склучен помеѓу Есад Хасановиќ и Мирсад Црновршанин, како заложни доверители и Друштвото за производство, промет и услуги, увоз-извоз "Имекс" Поп Димитриоска и др. ДОО Прилеп, како заложен должник засновано е заложно право - хипотека од прв ред запишана на 6.05.2003 година врз недвижен имот сопственост на заложникот должник и тоа, деловен објект на ул. "Трајко Николоски", кој се наоѓа на КП бр. 19958, зграда 1, влез 1, приземје со вкупна површина од 577 м<sup>2</sup>, врз основа на имотен лист бр. 33105 за КО Прилеп. (12256)

Над недвижен имот на ДПТУ "КВЕРКУС" Сретко ДООЕЛ Гостивар кој се состои од два стана во станбена зграда П+1+Пк. на ул. "Исаија Мажовски" бр. 11-а, населба Хром-Скопје и тоа: стан број 5 кат - поткровје влез I и со него станбена површина од 55.14 м<sup>2</sup>, балкони лоѓи 1.49 м<sup>2</sup> или вкупно 56.63 м<sup>2</sup> и подрум 7.02x50%=3.51 м<sup>2</sup> се вкупно 60.14 м<sup>2</sup>, опишан во Соинвеститорска спогодба - договор склучен помеѓу ДПТУ "КВЕРКУС" Сретко ДООЕЛ од Гостивар и Друштвото за градежништво "Новоградба" Владимир и други ДОО од Скопје, потврден од нотарот Ристо Папазов од Горче Петров-Скопје под ОДУ Книга 1 реден бр. 30/03 од 31.01.2003 година; стан во станбена зграда П+1+Пк., на ул. "Исаија Мажовски" бр. 11-а, населба Хром-Скопје и тоа стан 2 кат I влез I со него површина од 53.04 м<sup>2</sup>, балкони лоѓи 1.25 м<sup>2</sup> или вкупно 54.29 м<sup>2</sup> и подрум 8.25x50%=4.12 м<sup>2</sup> се вкупно 58.41 м<sup>2</sup>, опишан во Соинвеститорска спогодба-договор склучен помеѓу ДПТУ "КВЕРКУС" Сретко ДООЕЛ од Гостивар и Друштвото за градежништво "Новоградба" Владимир и други ДОО од Скопје, потврден од нотарот Ристо Папазов од Горче Петров - Скопје под ОДУ Книга 1 реден бр. 29/03 од 31.01.2003 година; гаража во населба Хром-Скопје на ул. "Исаија Мажовски" бр. 44, станбена зграда П+4+Пк., гаража бр. 21 и 22 површина 30.00 м<sup>2</sup>, опишани по Договор за купопродажба склучен помеѓу ДПТУ "КВЕРКУС" Сретко ДООЕЛ од Гостивар и Друштвото за градежништво "Новоградба" Владимир и други ДОО од Скопје, потврден од нотарот Ристо Папазов од Горче Петров-Скопје под ОДУ Книга 1 реден бр. 31/03 од 31.01.2003 година, е заснован залог со Договор заверен кај нотарот Ристо Папазов од Горче Петров - Скопје, во корист на доверителот Тетовска банка АД - Тетово за обезбедување на парично побарување во износ од 39.126,00 евра. (12344)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје под ОДУ бр. 143/03 од 3 април 2003 година, склучен меѓу Комерцијална банка АД Скопје, како заложен доверител, и Фабрика за производство на хидраулика, енергетика, електроника, пневматика и опрема МЗТ ХЕПОС АД - Скопје, со седиште на ул. "Перо Наков" бб. во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижни предмети на заложникот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 8.04.2003 година со единствен деловоден идентификационен бр. 10120030000317. (12497)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје под ОДУ бр. 201/03 од 24 април 2003 година, склучен меѓу Друштвото со ограничена одговорност РАДЕ КОНЧАР - Контактори и релси - Скопје, со седиште на ул. "III Македонска бригада" бб. во Скопје, како заложен доверител и Друштвото со ограничена одговорност РАДЕ КОНЧАР - Алатница -



Скопје, со седиште на ул. "III Македонска бригада" бб. во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 5.05.2003 година со деловоден број 10120030000391. (12501)

Врз основа на Анекс договор број 1 кон Договорот за залог на подвижни предмети, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје под ОДУ бр. 197/03 од 23 април 2003 година, склучен меѓу АД РА-ДОБАНК - Скопје, со седиште на ул. "Јуриј Гагарин" бр. 17 во Скопје, како заложен доверител и Трговското друштво за вработување на инвалидни лица производство, трговија и услуги СИТИ ТРЕЈД ДОО извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 70/5 во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 5.05.2003 година со деловоден број 10120030000389. (12506)

Врз основа на Договор за регистраан залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје под ОДУ бр. 202/03 од 24 април 2003 година, склучен меѓу Комерцијална банка АД Скопје, како заложен доверител, и Трговското друштво за производство и трговија на големо и мало МЕТЕОР Милорад и други ДОО извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. "15 Корпус" бб. во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 5.05.2003 година со деловоден број 10120030000388. (12508)

Врз основа на Договор за регистраан залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје под ОДУ бр. 203/03 од 24 април 2003 година, склучен меѓу Комерцијална банка АД Скопје, како заложен доверител, и Друштвото за трговија и услуги КОРЕА АУТО-ТРЕЈД Вилјем ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. "Антон Попов" бб. во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 5.05.2003 година со деловоден број 10120030000393. (12509)

Врз основа на нотарски акт на нотарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 188/03 од 09.05.2003 година, заложниот должник Акционерското друштво за производство и трговија МЕТРОПОЛИТЕН АД Скопје, со седиште на ул. "Скупи" бб, со МБ 5424453, има заложено свој недвижен имот опишан во наведениот нотарски акт, во полза на заложниот доверител МАКЕДОНСКА БАНКА АД Скопје, кој залог е запишан во Основниот суд Скопје I - Скопје. (12544)

Врз основа на приватна исправа - Договор за регистраан залог на подвижни предмети, потврден од нотарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 184/03 од 07.05.2003 година, заложниот должник Друштво за инженеринг, проектирање и монтажа МОНИКО Владимир и друг ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Атинска" бр. 25, со МБ 4655451, има заложено свои подвижни предмети- опрема, опишани во потврдената приватна исправа во полза на заложниот дове-

рител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р. Македонија - заложен регистар Скопје. (12547)

Врз основа на приватна исправа - Договор за регистраан залог на недвижен имот со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 190/03 од 09.05.2003 година, заложниот должник Акционерско градежно друштво ИЛИНДЕН Скопје, со седиште на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 59/II-а, со МБ 4056043, има заложено свој недвижен имот подробно опишан во потврдената приватна исправа во полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во јавната книга што се води при Државниот завод за геодетски работи - Одделение за премер и катастар - Скопје во Имотен лист бр. 9266 за КО Центар 1. (12551)

Врз основа на приватна исправа - Договор за регистраан залог на подвижни предмети, потврден од нотарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 183/03 од 07.05.2003 година, заложниот должник Друштво за туризам, угостителство, сообраќај и услуги ОРФЕЈ 1 Снежана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 2, со МБ 4987136, има заложено свои подвижни предмети- возила, опишани во потврдената приватна исправа во полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р. Македонија - заложен регистар Скопје. (12554)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 4062/4, на в.м. "Шивечко" кл. 4 со површина од 2323 м<sup>2</sup>, по Имотен лист број 3460 КО Кавадарци 1 вон за цена од 50.000 денари сопственост на Тоде Младеновски од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (12557)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: и лојзе на К.П. бр. 732/2, на в.м. "Чаирче" кл. 3 со површина од 1851 м<sup>2</sup>, по Имотен лист број 287 КО Возарци за цена од 15.000 денари сопственост на Нада Соколова од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (12558)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Корешница, парцела број 740 во место викано "Средни Лаки" нива со површина од 901 м<sup>2</sup> во Катастарска општина Корешница; парцела број 1341 во место викано "Долни Лаки" нива со површина од 1690 м<sup>2</sup> во Катастарска општина Корешница; парцела број 1341 во место викано "Долни Лаки" шума со површина од 91 м<sup>2</sup> во Катастарска општина Корешница, сопственост на Киро Спасов од Струмица, ул. "Крушевска Република" бр. 182, цена на продажба 36.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (12559)

Се продава идеален дел од 7/15 од сосопственички идеален дел од 9/19 од недвижен имот - земјоделско земјиште сопственост на Смилески Драган од Прилеп, ул. "Орде Чопела" бр. 39, заведено во Имотен лист број 4923 за КО Варош парцела број 460 дел 1 место викано "Песиобрци" ливада класа 5 со вкупна површина од 10020 м<sup>2</sup> и парцела број 461 место викано "Песиобрци" нива класа 6 со вкупна површина од 3495 м<sup>2</sup>, купопродажната цена изнесува 25.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 8, Прилеп. (12676)

Над подвижниот имот машини за шиене на лесна женска конфекција конкретизирани во табела 1 од Извештајот за извршена проценка бр. 1/5-306 од 21.03.2003 година, сопственост на МК Модена ДООЕЛ Штип, заснован е залог со Договор за невладетелски залог врз подвижни предмети заведен кај нотарот Искра Кировска од Штип, под број ОДУ 87/03 од 08.05.2003 година во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Штип, за обезбедување на парично побарување на износ од 145.000,00 ЕУР. (12677)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважечки следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: Јавна установа за деца - детско одморалиште "Малешев-ов"Берово. (12790)

Тркалезен печат под назив: Република Македонија - Државно средно училиште "Нико Нестор", Струга. Печатот е со пречник од 30 мм, а во средина е грбот на Република Македонија. (13054)

### Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1813704/03 издаден од СВР-Куманово на име Рецепи Арѓент, ул. "Есперанто" бр. 64, Куманово. (12589)

Пасош бр. 924625 издаден од СВР Скопје на име Огненоска Братица, ул. "Мите Богоевски 5" бр. 33, Скопје. (12600)

Пасош бр. 520666 издаден од СВР - Гостивар на име Емини Дилавер, ул. "Браќа Гиновски" бр. 288, Гостивар. (12602)

Пасош бр. 1669647/02 издаден од СВР-Тетово на име Орхан Садик, ул. Илинденска бр. 111, Скопје. (12685)

Пасош бр. 1517075/01 издаден од СВР - Скопје на име Љивдим Салији, ул. Иван Козаров бр. 16, Скопје. (12705)

Пасош бр. 1663777 издаден од СВР - Скопје на име Кемуран Едипов, с. Грушино, Скопје. (12722)

Пасош бр. 839187/96 издаден од СВР - Скопје на име Бошковска Љубица, ул. О. Николов бр. 90/3, Скопје. (12726)

Пасош бр. 0508136 издаден од ОВР - Пробиштип на име Јачев Зоран, с.Злетово,Пробиштип. (12475)

Пасош бр. 1176580/99 издаден од СВР-Куманово на име Синановски Башким, ул. Серава бр. 75, Куманово. (12736)

Пасош бр. 787685/95 издаден од СВР - Скопје на име Јовановски Роберт, ул. Јабланица бр. 32 б, Скопје. (12737)

Пасош бр. 1443422/00 издаден од СВР - Скопје на име Шукрие Сулејмани, ул. Ј. Михајловиќ бр. 2а, Скопје. (12764)

Пасош бр. 1443424/00 издаден од СВР - Скопје на име Емире Силејмани, ул. Ј. Михајловиќ бр. 2 а, Скопје. (12768)

Пасош бр. 385271/94 издаден од СВР - Скопје на име Златко Огнановски, ул. Дурмиторска бр. 26 а, Скопје. (12778)

Пасош бр. 1742222/02 издаден од СВР-Скопје на име Зекирија Асани, ул.Серава бр.115,Скопје. (12784)

Пасош бр. 0518454/94 издаден од СВР-Тетово на име Весел Лазами, ул.Б.Тоска бр. 284, Тетово. (12788)

Пасош бр. 1412350 на име Роберт Абдураман, ул. "Вельо Влаховиќ"бр. 19, Дебар. (12789)

Пасош бр. 1304355 издаден од СВР - Скопје на име Андреевски Атанас, ул. 29 Ноември бр. 1 а, Скопје. (12792)

Пасош бр. 1681570 издаден од СВР - Скопје на име Мусо Марина, ул. Ц. Димов бр.155/2-25, Скопје. (12794)

Пасош бр. 1072673 на име Амети Бари, с. Дебреше, Гостивар. (12816)

Пасош бр. 12230934 на име Кенан Мустафаи, с. Форино, Гостивар. (12817)

Пасош бр. 0672916/95 на име Беџети Ајше, с.Боговиње, Тетово. (12818)

Пасош бр. 1398682/00 издаден од СВР-Скопје на име Петар Јаневски, ул. И. Мажовски бр. 40/2-17, Скопје. (12820)

Пасош бр. 1325628 издаден од СВР - Скопје на име Артан Шукриу, ул. Рузвелтова бр. 36/1-1, Скопје.(12821)

Пасош бр. 1138082/98 издаден од СВР-Куманово на име Халимовска Кадире, ул. Боро Прџан бр. 29/6, Куманово. (12827)

Пасош бр.623771 издаден од СВР Скопје на име Велковски Благое, ул. Маџари 2 бр. 41, Скопје. (12840)

Пасош бр. 1414423 издаден од СВР - Скопје на име Несторовска Јасминка, ул. Михаил Чаков бр. 7 а/1-8, Скопје. (12847)

Пасош бр. 1522476/01 издаден од СВР-Скопје на име Рамадан Феми, ул. 157 бр. 38 а, Скопје. (12848)

Пасош бр. 1424670 на име Николов Ацо, с. Пиперово, Струмица. (507)

Пасош бр.1699004/02 издаден од СВР - Гостивар на име Љиндита Билали, с. Чегране,Гостивар. (12850)

Пасош бр. 1514835/01 издаден од СВР-Скопје на име Африм Мејдин, с. Радуша, Скопје. (12869)

Пасош бр. 583745/95 издаден од СВР - Тетово на име Сејдини Аслан, ул. О. Николов бр. 32, Тетово. (12913)

Пасош бр. 1826239/03 издаден од СВР - Тетово на име Јаневски Јовица, ул. Г. Делчев бр. 191, Тетово. (12915)

Пасош бр. 1599489/01 издаден од СВР-Скопје на име Мехмедовиќ Џемал, ул. А. Авдовиќ бр. 6, Скопје. (12917)

Пасош бр. 1344939 издаден од СВР Куманово на име Филиповиќ Филип, ул. Октомвриска револуција бр. 40/10, Куманово. (12960)

Пасош бр. 6988663 на име Поцков Коста, Радовиш. (12962)

Пасош бр. 0049391 на име Талевски Павле, ул. "Охридска" бр. 76, Битола. (12963)

- Пасош бр. 1307853 на име Ненсат Салифоски, с. Преглово, Мак. Брод. (12964)
- Пасош бр. 1321138/99 издаден од СВР - Велес на име Тахири Разим, с. Клуковоц, Велес. (12970)
- Пасош бр. 1068138/98 издаден од СВР-Куманово на име Синани Реџеп, с. Гошинце, Куманово. (12971)
- Пасош бр. 1574445 издаден од СВР - Скопје на име Дејан Крајчевски, ул. Б. Орландиќ бр. 4 а, Скопје. (12974)
- Пасош бр. 1172446/98 издаден од СВР-Скопје на име Бектеши Медуше, ул. Серава бр. 93, Скопје. (12978)
- Пасош бр. 374821 на име Мехмедова Халима, ул. "Р. Жинзифов" бр. 14, Кочани. (13003)
- Пасош бр. 203356 на име Георгиевски Звонко, ул. "Ж. Цало" бр. 60, Куманово. (13004)
- Пасош бр. 1491734 на име Крстески Живко, ул. "Н.Н. Борче" бр. 6/3, Прилеп.
- Чекови со бр. 5516517, 5516519, 5516520 од тековна сметка бр. 07019304 издадени од Комерцијална банка на име Спасовска Даница, Скопје. (12592)
- Чекови со бр. 610288, и од бр. 1328698 до бр. 1328703 тековна сметка бр.12082-84 издадени од Македонска банка на име Наскова Рахилка, Скопје. (12596)
- Чек со бр. 0009005212107 од тековна сметка бр. 03761697 издаден од Комерцијална банка на име Ѓоргова Јанева Калина, Скопје. (12837)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Марија Тиосављевиќ, Скопје. (12588)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Елвис Ганиќ, Скопје. (12670)
- Работна книшка на име Вергим Хоџа, с. Житоше, Крушево. (12683)
- Работна книшка на име Белевска Богданка, ул. "В. Карангелевски" бр. 1/13, Битола. (12684)
- Работна книшка на име Додевска Валентина, Св. Николе. (12689)
- Работна книшка на име Ади Жута, с. Велешта, Струга. (12692)
- Работна книшка на име Емироски Агим, Кичево. (12694)
- Работна книшка на име Николоска Болуз, Гостивар. (12696)
- Работна книшка на име Николоска Лена, Гостивар. (12697)
- Работна книшка на име Димоска Тана, Тетово. (12700)
- Работна книшка на име Соколов Игорчо, Кочани. (12703)
- Работна книшка на име Деспотоска Елизабета, Прилеп. (12707)
- Работна книшка на име Африм Бектеши, с. Велешта, Струга. (12708)
- Работна книшка на име Бојковски Оливер, Скопје. (12727)
- Работна книшка на име Стојановски Владимир, Скопје. (12728)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Фериде Имери, Скопје. (12729)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Весна Митевска, Скопје. (12738)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Рамадани Менсур, Скопје. (12793)
- Работна книшка на име Јанеска Елизабета, Битола. (12795)
- Работна книшка на име Митров Тони, Гевгелија. (12798)
- Работна книшка на име Адеми Ариффе, Струга. (12801)
- Работна книшка на име Ердоган Сарач, Гостивар. (12802)
- Работна книшка на име Јованоска Снежана, Тетово. (12803)
- Работна книшка на име Усеини Шабан, Кичево. (12805)
- Работна книшка на име Георгиева Силвана, Винаца. (12806)
- Работна книшка на име Бранислава Стојановиќ, Битола. (12811)
- Работна книшка на име Милошески Зоран, Охрид. (12812)
- Работна книшка на име Цанески Небојша, Тетово. (12814)
- Работна книшка на име Сулејман Усеин, Скопје. (12829)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Богдановски Трпче, Скопје. (12912)
- Работна книшка на име Петровски Бранко, Битола. (12919)
- Работна книшка на име Селвер Садики, Тетово. (12923)
- Работна книшка на име Пецов Петруш, с. Лаки, Винаца. (12925)
- Работна книшка на име Кочева Лена, Гевгелија. (12927)
- Работна книшка на име Милеска Невена, Гевгелија. (12928)
- Работна книшка на име Димова Живка, Гевгелија. (12929)
- Работна книшка на име Шабани Беким, с. Калишта, Гостивар. (12930)
- Работна книшка на име Мимини Ади, с. Калишта, Гостивар. (12931)
- Работна книшка на име Грозданоски Славко, с. Мешеишта, Охрид. (12932)
- Работна книшка на име Јаниќ Гордана, с. Брвеница, Тетово. (12933)
- Работна книшка на име Стојановски Звонко, с. Ратае, Тетово. (12934)
- Работна книшка на име Беким Камбери, Тетово. (12935)
- Работна книшка на име Станоевски Љупче, Крива Паланка. (12936)
- Работна книшка на име Зејнуловска Зулфије, Куманово. (12938)
- Работна книшка на име Ѓуровска Славица, Велес. (12941)
- Работна книшка на име Манолева Анета, с. Пиперево, Струмица. (12942)
- Работна книшка на име Арсов Горанчо, Велес. (12944)
- Работна книшка на име Богданова Билјана, Скопје. (12961)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Муртези Фејзула, с. Арачиново, Скопје. (12972)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Селними Кадри, с. Арачиново, Скопје. (12973)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Пепељуговски Драган, Скопје. (12975)
- Работна книшка на име Умер Басетта, Битола. (12979)
- Работна книшка на име Ислами Мерита, Струга. (12980)
- Работна книшка на име Салихи Вебијев, с. Опае, Куманово. (12983)
- Работна книшка на име Стојановска Лилјана, Крива Паланка. (12985)
- Работна книшка на име Аџо Трајчев, Пробиштип. (12987)
- Работна книшка на име Каракепелиев Васко, Радовиш. (12993)
- Работна книшка на име Абдулгани Реџеми, с. Челопек, Тетово. (12995)
- Работна книшка на име Фатмир Тахири, Тетово. (12996)
- Работна книшка на име Башким Бајрами, Тетово. (12998)
- Работна книшка на име Назиф Јахја, с. Г. Палчиште, Тетово. (13000)

Воена книшка издадена од Скопје на име Попов Ѓорѓи, Скопје. (12718)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Петар Здравковски Пенко" Скопје на име Славица Нолева, Скопје. (12586)

Свидетелство за 1 година издадено од ДСУ "Арсениј Јовков" на име Стефановска Емилија, Скопје. (12595)

Свидетелство за 2 година издадено од Гим. "Кочо Рацин" Скопје на име Катерина Донева, Скопје. (12679)

Свидетелство на име Исни Аљили, с.Липково, Куманово. (12686)

Свидетелство на име Ангелова Светлана, Веница. (12687)

Свидетелство на име Иван Петковски, Куманово. (12690)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 на име Коцоски Горанче, с.Росоман, Прилеп. (12691)

Свидетелство на име Павловски Саве, Гостивар. (12699)

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од Гим-назија "Гоце Делчев" на име Албана Османи, ул. "Огњан Прица" бр. 3, Куманово. (12701)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 на име Арберим Даути, с.Ваксинце, Куманово. (12704)

Свидетелство на име Мустафова Бојмие, Нов Дојран. (12709)

Свидетелства 5 и 6 одделение на име Богеска Милена, Мак. Брод. (12710)

Свидетелство за 8 одделение на име Таировски Идриз Шенол, с. Мелница, Велес. (12711)

Свидетелство за 8 одделение на име Јајов Сејфи Мухамет, с.Г.Јаболчиште, Велес. (12712)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Наим Фрашери" на име Мемед Ајдини, с.М.Речица, Тетово. (12713)

Свидетелство на име Јунми Цеми, Тетово. (12714)

Ученичка книшка од "Зевљуш Марку" на име Симона Тодоровска, Скопје. (12598)

Свидетелство за 1 година издадено од УЦСО "Димитар Влахов" Скопје на име Николовски Коста, Скопје. (12785)

Свидетелство за 3 година на име Попеска Марија, Струга. (12796)

Свидетелство на име Латифе Муртиши, Струга. (12800)

Свидетелство на име Кујтим Ибраим, Тетово. (12804)

Свидетелства за 1, 2 и 3 година на име Атанасов Ѓорѓи, Штип. (12809)

Свидетелства од 5 до 8 одделение на име Фазлик Емина, с.Десово, Прилеп. (12810)

Свидетелство на име Груевска Марина, Тетово. (12813)

Свидетелства за 5, 6 и 7 одделение на име Медина Азири, Куманово. (12819)

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од гим. Кочо Рацин - Скопје на име Ангелова Сања, Скопје. (12823)

Свидетелство за 1 година издадено од ДСГУ Здравко Цветковски на име Дамјановска Јованка, Скопје. (12841)

Свидетелства за 6 и 7 одделение издадени од ОУ "Лазо Ангеловски" Скопје на име Ѓорѓеска Александра, Скопје. (12873)

Свидетелство за 3 година издадено од гим. "Зеф Љуш Марку" - Скопје на име Карацовски Димитар, Скопје. (12877)

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ГМЦ "Чеде Филиповски Даме" Скопје на име Биберовиќ Цемо, Скопје. (12914)

Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Дрита" с. Рашче - Скопје на име Шабани Нафи, Скопје. (12916)

Свидетелство на име Мурати Емре, Гостивар. (12920)

Свидетелство на име Шерифе Иљази, с.Пирок, Тетово. (12921)

Свидетелство на име Ејдина Шабани, Гостивар. (12922)

Свидетелство на име Бобан Ѓорѓески, Тетово. (12924)

Свидетелство за 6 одделение на име Андова Златка, Кочани. (12926)

Свидетелство за 8 одделение на име Билли Хаки, ул."Мендол" бр. 106, Куманово. (12937)

Свидетелство на име Димитрова Елизабета, с. Мојанци, Веница. (12939)

Свидетелство на име Цета Мустафов, с.Гопчели, Нов Дојран. (12943)

Свидетелство за 8 одделение на име Јусуфоски Ердан, с.Житоше, Прилеп. (12946)

Свидетелства: за 1, 2 и 3 година на име Ковилоска Габриела, Прилеп. (12947)

Свидетелства за 1 и 2 година на име Билјана Јовановска, Тетово. (12948)

Свидетелство на име Петрит Истрефи, Струга. (12981)

Свидетелство за 7 одделение на име Мемеди Мухамедали, Гостивар. (12982)

Свидетелство за 1 одделение на име Цековски Јане, Делчево. (12984)

Свидетелство за 1 година издадено од Гимназија "Гоце Делчев" на име Беким Афузи, с.Опае, Куманово. (12986)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година на име Горан Младеновски, Штип. (12990)

Свидетелство на име Трајанова Драгица, Веница. (12991)

Свидетелство на име Стојанова Тања, Струмица. (12992)

Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Лирија" на име Ливарека Емине, Тетово. (12997)

Свидетелство за 7 одделение на име Алили Арнис, с.Џепчиште, Тетово. (12999)

Свидетелство на име Крцев Златко, с.Конче, Радовиш. (13001)

Свидетелства за 1 и 2 година на име Богданоски Александар, Тетово. (13005)

Ученичка книшка издадена од ОУ "Војдан Черндрински" Скопје на име Митровски Ненад, Скопје. (12723)

Индекс на име Јосимова Тања, Велес. (12706)

Индекс бр. 9748 на име Попоски Јован, Струга. (12799)

Диплома на име Нацева Вања, Штип. (12988)

Диплома на име Горан Младеновски, Штип. (12989)

Диплома на име Урдинов Зоран, Гевгелија. (12994)

Здравствена книшка на име Филипова Калина, Пробиштип. (12807)

Здравствена книшка на име Иванчо Јованов, Пробиштип. (12808)

Здравствена книшка на име Дејан Костадинов, Пробиштип. (12940)

Здравствена книшка на име Колевски Горан, Велес. (12945)

Даночна картичка бр.4030996160921 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Пливачка федерација на Р. Македонија, Скопје. (12786)

Даночна картичка на име Делиманов Томе, Гевгелија. (12815)

Даночна картичка бр. 50089954009660 на име СТД НЕДА Љубомир Петрев, Дебар. (12965)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02, 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-3/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувачот на јавниот повик бр.16/3-3/1 е Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: Конзервиран зеленчук по Список бр. 1.

3. Тендерската документација (Списокот бр. 1), заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во просториите на Министерството за одбрана - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, ламела 1, во време од 10,00-13,00 часот во работен ден, во време траење на јавниот повик.

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

5. Рокот на испорака и квалитативните карактеристики на производите се опишани во Список бр.1.

6. Набавката е делива по вид на производ.

#### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да содржи име, адреса и седиште на понудувачот,

- цена на нето плод за кг без пресметан ДДВ и ДДВ посебно искажан,

- начин и услови на плаќање,

- квалитет и потекло на понудените производи,

- рок на испорака.

III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно Закон за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар) и тоа:

- документ за бонитет издаден од Централен регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,

- доказ - извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност,

- техничко технолошки бонитет, расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

#### IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена на нето плод за кг	50 бодови,
- бонитет-техничка способност на понудувачот	40 бодови,
- начин на плаќање	5 бодови,
- рок на испорака	5 бодови.

#### V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговор-

ното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, најдоцна до 06.06.2003 година или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 09.06.2003 година со почеток во 10,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела 1, Скопје.

Претставниците на понудувачот се должни на Комисијата за јавни набавки да ја предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, согласно со одредбите од Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/469-008 лок.107 и 126.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-31/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на набавка: Интендантска опрема (чаршави, перници), по вид, количина, рок и место на испорака и квалитативни карактеристики наведени по Список бр. 1.

2. Списокот бр. 1 може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, ламела 3, во време од 09,00-11,00 часот во работен ден, во време траење на јавниот повик.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

4. Набавката е делива.

#### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- име, адреса и седиште на понудувачот,

- цени во денари, франко купувач, без пресметан ДДВ,

- начин и услови на плаќање,

- опис на квалитет на понудената опрема, потекло - производител,

- рок на испорака.

Понудувачот е должен да достави мостри за понудената опрема со спецификација до Министерство за одбрана - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела 3, соба 31.

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ (согласно Закон за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар) и тоа:

- документ за бонитет издаден од Централен регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или во процес на ликвидација,  
 - доказ - извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност,  
 - техничка способност на понудувачот (член 25, став 1, алинеја 2, 4 и 5 од Законот за јавни набавки).  
 Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

#### IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена	50 бодови,
- техничка способност на понудувачот	40 бодови,
- начин на плаќање	5 бодови,
- рок на испорака	5 бодови.

#### V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, Скопје, преку пошта или во деловодството на Секторот за логистика најдоцна до 04.06.2003 година или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 06.06.2003 година со почеток во 11,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија - Сектор за логистика, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, ламела 1, Скопје.

Претставниците на понудувачот се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/469-008 лок. 126 и 107.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-37/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

##### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на набавка: Интендантска опрема (чизми, чевли, влечки), по вид, количина, рок и место на испорака и квалитативни карактеристики по Список бр. 1.

2. Списокот бр. 1 може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана - Сектор за логистика, бул. „Јане Сандански“ бр. 12 Скопје, ламела 3, во време од 09,00 - 11,00 часот во работен ден, во времетраење на јавниот повик.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

4. Набавката е делива.

##### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- име, адреса и седиште на понудувачот,  
 - цени во денари, франко купувач, без пресметан ДДВ,

- начин и услови на плаќање,  
 - опис на квалитет на понудената опрема, потекло-производител,  
 - рок на испорака.

Во прилог на понудата понудувачот задолжително треба да достави гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на набавката со сите давачки.

Понудувачот е должен да достави мостри за понудената опрема со спецификација до Министерство за одбрана-Сектор за логистика, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, ламела 3, соба 31.

#### III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ (согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар) и тоа:

- документ за бонитет издаден од Централен регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или во процес на ликвидација,

- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 1 алинеја 2, 3, 4 и 5 од Законот за јавни набавки).

Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

#### IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- цена	50 бодови,
- техничка способност на понудувачот	40 бодови,
- начин на плаќање	5 бодови,
- рок на испорака	5 бодови.

#### V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, Скопје, преку пошта или во деловодството на Секторот за логистика најдоцна до 04.06.2003 година или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање и понудите.

VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 06.06.2003 година со почеток во 09,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија - Сектор за логистика, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, ламела 1, Скопје.

Претставникот на понудувач е должен на Комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/469-008 лок. 126 и 107.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-32/3 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 16/3-32/3 е Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

1.3. Масло за јадење,

рафинирано од сончоглед.....104.000 литри,  
1.4. Брашно Тип 500.....150.000 кг.

1.5. Производот под реден број 1.3. во целост да одговара на пропишаните одредби од член 16-23 од Правилникот за квалитетот на маслото за јадење и маста од растително потекло и на маргаринот, мајонезот и на нив сродни производи. Испорака: 50% до 30.06.2003 година, а 50% до 15.09.2003 година франко Скопје. Пакување: гратис наменска амбалажа по 1 литар, во петослојни картонски кутии од по 20 шишиња.

1.6. Производот под реден број 1.4. во целост да одговара на Правилникот на квалитетот на житата, мелничките и пекарските производи, тестенините и брзо смрзнатите теста. Испорака: тримесечна-франко Скопје. Пакување: оригинал егализирано пакување од по 25 кг во петослојни натрон вреќи. Од вкупната количина 2.500 кг да биде пакувано по 1 кг.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

1.8. Набавката е делива по вид на производ.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да содржи име, адреса и седиште на понудувачот,  
- цена без пресметан ДДВ, ДДВ посебно да е искажан,  
- начин и услови на плаќање, квалитет и потекло на понудениот производ,  
- рок на испорака.

3. СО ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар) и тоа:

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,  
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,  
- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,  
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,  
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,  
- доказ за техничка способност на понудувачот (член 25 став 1 алинеја 1, 2 и 5 од Законот за јавни набавки).

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

#### 4. КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена..... 50 бодови,  
- техничка способност на понудувачот.... 40 бодови,  
- начин на плаќање..... 5 бодови,  
- рок на испорака .....5 бодови.

#### 5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишан и заверен од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр. 12, преку пошта или во деловодството на Секторот за логистика најдоцна до 06.06.2003 година или со предавање на Комисијата за јавни набавки на денот на јавното отворање на понудите.

6. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 09.06.2003 година со почеток во 14,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела I Скопје.

7. Претставниците на понудувачите се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, согласно со одредбите од Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/469-008 лок. 107 и 126.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-34/4 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на Јавниот повик бр. 16/3-34/4 е Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб., Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

1.3. Пилешко месо, смрзнато (без црн дроб,

слезина, срце, желудник и врат) .....58.000 кг.

1.4. Пилешки стек .....20.000 кг.

1.5. Пилешки батаци .....6.000 кг.

1.6. Бараните производи во целост да одговараат на пропишаните одредби од Правилникот за квалитетот на месото од перната живина. Месото да потекнува од млади пилиња, бројлеров тов во старост од 30-60 дена со тежина од 1.200-1.300 грама и со време на смрзнување до два месеца. Испорака на производот под реден бр. 1.3. е месечна по диспозиција, франко сите гарнизони во Република Македонија, а производите под реден бр. 1.4. и 1.5. диспозиција франко Скопје. Пакување и амбалажа: производот под реден бр. 1.3. во индивидуално пакување во пвц фолија, а потоа во збирна амбалажа.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

1.8. Набавката не е делива.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да содржи име, адреса и седиште на понудувачот,  
- цена за кг во денари без пресметана царина, а ДДВ посебно да е искажан,  
- начин и услови на плаќање,  
- квалитет и потекло на понудениот производ,  
- рок на испорака.

3. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар) и тоа:

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности;
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација;
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност;
- техничка способност на понудувачот (член 25 став 1 алинеја 1, 2 и 5 од Законот за јавни набавки).

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

#### 4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- цена ..... 50 бодови,
- техничка способност на понудувачот ... 40 бодови,
- начин на плаќање ..... 5 бодови,
- рок на испорака ..... 5 бодови.

#### 5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр. 12, преку пошта или во деловодството на Секторот за логистика најдоцна до 6.06.2003 година или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

6. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 9.06.2003 година со почеток во 13,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела I, Скопје.

Претставниците на понудувачот се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, согласно со одредбите од Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/469-008 лок. 107 и 126.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-27/1

#### I. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Готови лекови, завоен материјал, СнМС од гума и пластика и лабораториски садови и амбалажа, по вид и количина наведени во Прилог бр. 1, 2, 3 и 4 на овој повик.

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејноста во согласност со набавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки, со јавно отворање на понудите.

Прилогот бр. 1, 2, 3 и 4 може да се подигне во Министерството за одбрана на РМ, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, ламела I, соба бр. 2, во работен ден од 13,00 до 15,00 часот.

Набавката е делива.

#### II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

1. Име, адреса и седиште на понудувачот,
2. Цени во денари за наведените видови средства во списокот, франко краен корисник, без царина без пресметан данок на додадена вредност,
3. Начин и услови на плаќање,
4. Рок на испорака,
5. Квалитет на понудените средства (производител, потекло, сертификати за квалитет, каталози),
6. Рок на употреба најмалку 1 (една) година,
7. Сите понудени готови лекови да имаат Одобрение за ставање во промет согласно член 6 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицински-те помагала. Одобренијата за ставање во промет кои не се објавени во „Службен весник на РМ“, да се достават во копија во прилог на понудата,
8. Рок на важност на понудата.

III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни набавки во оригинал или заверена копија од нотар) и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- доказ за техничка способност на понудувачот (список на извршени испораки во последните 3 години, вклучени стручни лица).

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (се утврдени согласно член 27, став 1, алинеја втора од Законот за јавни набавки) и тоа: цена 60 бода, квалитет 30 бода, начин на плаќање 5 бода и рок на испорака 5 бода.

#### V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-27/1 во еден оригинален примерок, потпишан од одговорното лице на понудувачот и придружната документација од глава III треба да бидат уредно доставени согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, по пошта или во архивата на адреса Министерство за одбрана на РМ, бул. "Јане Сандански" бр. 12, или со предавање на Комисијата на самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

#### VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а јавното отворање на понудите, во присуство на



понудувачите ќе се одржи на ден 05.06.2003 година во 12,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на РМ, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, Скопје.

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не ги содржат бараните податоци и документација од одој повик, согласно со одредбите од Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

3. Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 02/460-216.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 17 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-29/1

#### I. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Горива за моторни возила, по вид и количина наведени во Прилог бр. 1 на овој повик.

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица регистрирани за дејноста во согласност со предметот на набавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки, со јавно отворање на понудите.

- Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерството за одбрана на РМ, бул. „Јане Сандански“ бр. 12 Скопје, ламела 1, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

#### II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот,
2. Цени, поединечни за наведените средства, франко купувач, без пресметана царина, акциза, со посебно искажан ДДВ,
3. Квалитет на средствата според техничките карактеристики на производителот, а согласно стандардите во Р Македонија и меѓународните стандарди за наведените видови на средства од Прилог бр. 1 на овој повик (сертификати за квалитет од надлежна институција за контрола на квалитетот на производителите),
4. Начин и услови на плаќање,
5. Рок на снабдување на крајните корисници на територија на Р Македонија, од пријавување на потреби-те (побарување) до испорачување на средствата,
6. Рок на употреба и
7. Рок на важност на понудата.

III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни набавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа:

- доказ за техничка способност на понудувачот (расположиви технички и стручни капацитети и опрема потребни за реализирање на набавката, список на главни испораки во досегашниот период),
- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствената класификација на дејности,
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ - извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација и
- доказ - извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци освен документите од алинеја втора.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (се утврдени согласно член 27, став 1, алинеја втора од Законот за јавни набавки) и тоа: цена 50 бода, технички можности за испорака на горивата до крајните корисници на набавувачот 30 бода и начин на плаќање 20 бода.

#### V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-29/1, во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот и придружната документација од глава III. треба да бидат уредно доставени согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, на адреса Министерство за одбрана на РМ, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, преку пошта, со предавање во деловодство на Секторот за логистика или со предавање на комисијата на лице место на јавното отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата за јавни набавки да достават писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

4. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и „Службен весник на РМ“, а јавното отворање на понудите, во присуство на понудувачите ќе се одржи на ден 05.06.2003 година, во 11,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на РМ, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, Скопје.

5. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, се сметаат за нецелосни и нема да се земаат за разгледување.

6. Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел. 02/469-008.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 13 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2003), Министерството за економија, објавува

### ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПИСМЕНИ ПОНУДИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ ПО АУКЦИСКИ ПАТ

I. Министерството за економија, објавува дека ќе врши распределба на стоки по аукциски пат во рамките на царинските квоти за увоз од Република Словенија и тоа за:

- Месо и јаствиви делови од живина од тар. бр. 0105, свежи, разладени или замрзнати, тарифна ознака 0207, во количина од 4.000 тони;

- Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса, тарифна ознака 0401 20, во количина од 2.200 тони;

- Колбаси и слични производи од месо, од други јаствиви месни делови за јадење или од крв или сложени прехранбени производи врз основа на овие производи, тарифна ознака 1601 00, во количина од 1.500 тони.

II. Распределбата на стоките во рамките на царинските квоти ќе се врши по делови, во количини и динамика на увоз и тоа:

а) Прв дел со рок на увоз до 15.07.2003 година

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Единечна мерка	Количина
0207	Месо и јастиви делови од живина од тар. бр. 0105, свежи, разладени или замрзнати	тони	1.000
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	тони	600
1601 00	Колбаси и слични производи од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв или сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	тони	300

б) Втор дел со рок на увоз од 16.07. до 30.09.2003 година

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Единечна мерка	Количина
0207	Месо и јастиви делови од живина од тар. бр. 0105, свежи, разладени или замрзнати	тони	1.500
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	тони	800
1601 00	Колбаси и слични производи од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв или сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	тони	600

в) Трет дел со рок на увоз од 01.10. до 31.12.2003 година

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Единечна мерка	Количина
0207	Месо и јастиви делови од живина од тар. бр. 0105, свежи, разладени или замрзнати	тони	1.500
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	тони	800
1601 00	Колбаси и слични производи од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв или сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	тони	600

III. Аукцијата по пат на затворени писмени понуди се смета за успешна само во случај ако за секој поединечен дел од царинска квота се јават најмалку двајца учесници.

IV. Котизацијата за учество во наодавањето во износ од 3.000,00 денари и административната такса во износ од 600,00 денари, треба да се уплатат за секој поединечен дел на царинска квота на сметка: 100000000063095, уплатна сметка: 84003306116, приходна шифра и програма: 72593000, корисник: Приходи на органите на управата.

V. Роковите за извршување на увозот за секој дел од царинска квота се дадени во точка II. од овој јавен повик.

VI. Заинтересираните трговски друштва, затворените писмени понуди треба да ги достават до Министерството за економија, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, заклучно со 06.06.2003 година.

Затворените писмени понуди се доставуваат, поодделно за секој поединечен дел од царинска квота, на начин утврден со член 15 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2003).

VII. Отворањето на понудите од страна на комисијата ќе се спроведе на ден 12.06.2003 година во 10 часот во Министерството за економија, во салата за состаноци на I кат.

Министерство за економија

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за статистика на Република Македонија, објавува

### ПОВТОРНО БАРАЊЕ БР. 1/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на барањето за прибирање на понуди е Државниот завод за статистика на Република Македонија, со седиште во Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 4.

1.2. Предмет на барањето е доставување на понуди за годишна набавка на:

- Потрошен канцелариски материјал.
- Компјутерски репроматеријал.

1.3. Видот и количината што се предмет на набавките наведени во точка 1.2. е утврден во посебен прилог (тендерска документација) и истиот заинтересираните можат да го подигнат од денот на објавување на огласот.

Тендерската документација бесплатно може да се подигне во Државниот завод за статистика, централен магацин соба број 5 или канцеларија број 84, во периодот од 12 до 14 часот.

Информации на телефон -295784 и 295693.

1.4. Јавната набавка се спроведува со прибирање на понуди, без јавно отворање, согласно член 45 став 1 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002).

1.5. Рокот за поднесување на понудите изнесува 10 дена, сметано од наредниот ден од денот на објавување во последното јавно гласило.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:
- Име, адреса и седиште на понудувачот.
  - Крајна поединечна цена со вклучен ДДВ.
  - Начин и услови на плаќање.
  - Рок за доставување на предметот на набавката.
  - Рок на важност на понудата.

#### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

3.2. Понудите да се достават по пошта или со непосредно предавање во архивата на Државниот завод за статистика.

3.3. Понудите се доставуваат во запечатен коверт кој содржи два запечатени коверта. На предната страна од надворешниот коверт во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на Државниот завод за статистика (ул. "Даме Груев" бр. 4).

3.4. Првиот внатрешен коверт треба да ја содржи придружната документација и носи ознака "документација" и во него треба да се содржани следните документи:

- Извод од регистрација на дејноста.
- Документ за бонитет од Централниот регистар.
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност.

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите наведени во точка 3.4. (освен изводот од регистрација на дејноста) не смеат да бидат постари од шест месеци, а сите документи треба да бидат доставени во заверена фотокопија од нотар.

3.5. Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуѓа".

#### 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- 4.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:
- |  |             |
|--|-------------|
| - Цена   | - 500 бода, |
| - Квалитет                                     | - 400 бода, |
| - Начин и услови на плаќање                    | - 50 бода,  |
| - Рок за доставување на предметот на набавката | - 50 бода.  |

#### 5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок, како и понудите кои не се изработени според наводите на ова барање и Законот за јавни набавки, како и оние понуди кои ја немаат целокупната документација која се бара, нема да се разгледуваат.

5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 и 35 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во А.Д. „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

### ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 38-08/2003

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на ограничениот повик бр. 38-08/2003 е А.Д. "Електростопанство на Македонија" Подружница ХЕЦ Козјак, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на повикот е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавката за:

1.2.1. Изведба на делница на пат со должина 9,2 км од брана Козјак до Гургурска Лака со димензии и квалитет на патот за времено решение.

Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица кои вршат ваква дејност.

1.3. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02), а отворањето на документацијата ќе се изврши без присуство на понудувачите.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие треба да бидат нумерирани според следниот редослед:

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем на набавката или само на дел од набавката.

2.2. Генерална информација за понудувачот со податоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овластени потписници и сл.

2.3. Извод од судската регистрација на понудувачот, согласно Законот за трговски друштва и извод од Заводот за статистика за претежна дејност.

2.4. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

2.5. Странскиот понудувач доставува ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија.

2.6. Понудувачот треба да достави потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

2.7. Потврда дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност.

2.8. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

2.9. Референтна листа, за вакви или слични изведени работи, во последните пет години, со износи, датуми и нарачателите, како и евентуално моментално присуство на ваков вид работи.

2.10. Техничко-технолошки бонитет: доказ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката.

2.11. Доказ за кадровска опременост (проектанти и изведувачи) кои учествувале во вакви работи во последните 5 години.

2.12. Други информации за кои понудувачот смета дека се битни за своето претставување.

2.13. Прилозите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

2.14. Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

2.15. Список на подизведувачи.

#### 3. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПОНУДУВАЧИ

3.1. Референтна листа- искуство на понудувачот.

3.2. Економско- финансиски бонитет.

3.3. Техничка опременост.

3.4. Кадровска опременост.

#### 4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Целокупната документација се доставува во затворен коверт, на кој на предната страна треба да стои: „не отворај пријава за ограничен повик бр. 38-08/2003“.

4.2. Крајниот рок за доставување на пријавите е заклучно со 30.5.2003 година.

4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија" Подружница ХЕЦ Козјак, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје.

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за јавни набавки без присуство на понудувачите.

Понудувачите кои ќе бидат преткалификувани ќе бидат поканети да подигнат тендер документација и да достават своја понуда.

4.5. Пријавите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, како и оние кои не се изработени според барањата на ограничениот повик, нема да се разгледуваат.

4.6. Дополнителни информации можат да се добијат на телефони за технички дел 02 149-297.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на ЈП Македонски железници, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 12-197/2  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА НА ВРТЛИВИ  
ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**1.1. Набавувач:**

- ЈП Македонски железници, со седиште во Скопје, ул. "Железничка" бр. 50б.

**1.2. Предмет на услугата:**

- сервисирање и поправка на вртливи електрични машини по списоци.

**1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач.**

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на услугата	30 бодови,
- начин и рок на плаќање	30 бодови,
- рок на извршување на услугата	20 бодови,
- опременост на понудувачот	20 бодови.

**II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 25 од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно работење:

- список на извршени услуги во последните три години со износите, датумите и примачите,

- опис на техничките постројки на понудувачот, мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот и истражувачки погони,

- посочување на вклучени технички лица, особено на оние кои се задолжени за контрола на квалитетот,

- сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на услугата, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за услугите.

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет, за домашниот понудувач чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник или за странско правно или физичко лице сертификат за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустрија, трговија, занаетчиство, земјоделство или професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 24 од Законот за јавни набавки и

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење дејност, издаден од страна на судот, извод од регистрација на дејноста, потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки согласно член 46 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или тие доколку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар.

2.4. Понудите треба да бидат задолжително придружени со гаранција, во износ од 5% од вредноста на понудата во валута на понудата, на STOPANSKA BANKA A.D. - SKOPJE, SWIFT ADREASA STOB MK 2x, Account 25730-149, Telex 51140, 51472, 51226 For Macedonian Railways - Skopje, Republic of Macedonia.

2.5. Понудата треба да содржи единечна цена, за позициите од овој повик и вкупна цена на понудата.

2.6. Во вкупната единечна цена изразена во парче треба да бидат вклучени сите трошоци на понудувачот од извршување на услугата, транспортот до подружницата, царина, даноци, осигурување, ДДВ и сите останати трошоци кои би ја оптовариле цената.

2.7. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на два или повеќе понудувачи (повикот е делив).

2.8. Понудите од странските понудувачи (финансиската понуда и техничката документација) треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач, согласно член 57 од Законот за јавни набавки.

**III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

3.3. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

3.4. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот на прифаќањето на понудата.

3.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски, правни и физички лица.

3.6. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на ЈП Македонски железници - дирекција, ул. "Железничка" бр. 50б - Скопје, најдоцна до 16.06.2003 година до 12 часот.

**IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 16.06.2003 година, во 12 часот, во просториите на ЈП Македонски железници - дирекција - Скопје.

4.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот, согласно член 31, став 2 од Законот за јавни набавки.

4.4. Цртежите назначени во барањето заинтересираните понудувачи ќе можат да ги добијат во одделението за набавки и продажба на ЈП Македонски железници.

4.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 115-419.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 до член 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Домот на културата - Битола, на својата седница, одржана на 25.04.2003 година, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОКРИВАЊЕ  
НА РАМНИ КРОВНИ ПОВРШНИ ВО ДОМОТ  
НА КУЛТУРАТА - БИТОЛА**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Нарачател на набавката е Домот на културата - Битола.

1.2. Предмет на отворениот повик е покривање на рамни кровни површини на дел од објектот Дом на култура - Битола, со лимени и челични конструкции.

1.3. Повикот е отворен, јавен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица, согласно со Законот за јавни набавки со отворен повик.

**II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

2.1. Тендерската документација со која располага Домот на културата се однесува на предмер пресметка.

2.2. Тендерската документација заинтересираните понудувачи може да ја подигнат од архивата на Домот на културата - Битола, секој работен ден во времето од 08 до 13 часот во времетраењето на јавниот повик.

2.3. При подигањето на тендерската документација заинтересираните понудувачи треба да уплатат по 5.000,00 денари неповратни средства на жиро-сметка: 180100986578717, единствен даночен број 4002980129370 Банка депозит Народна банка на Република Македонија, со назнака за бројот на повикот.

**III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

3.1. Понудата треба да содржи податоци: назив, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Обем и количина на набавката согласно тендерската документација.

3.3. Сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од предмер пресметката, како и вкупна цена на целата набавка;

3.4. Начин и услови на плаќање;

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да бидат во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународни стандарди прифатени во РМ;

3.6. Рокот на изведување, односно целосно завршување на работите;

3.7. Рокот на важност на понудата;

3.8. Рокот на прием на понудата е најдоцна до денот на отворањето на понудите.

**IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Со понудата понудувачот треба да достави:

4.1. Извод од регистрација, доказ за финансиска и економска способност согласно член 16 од Законот за измена и дополнување Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 02/02) и тоа:

- Документ за бонитет во оригинал или заверена копија, согласно Правилникот за содржина на документот за бонитет;

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- Извод од судска евиденција дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација;

- Извод од судска евиденција дека спрема понудувачот не е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност и

- Доказ за техничка способност на понудувачот.

Документите не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци, да се во оригинал или копија заверена кај нотар.

**V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

- Квалитет 50 бода,
- Цена 40 бода,
- Рок на изработка 10 бода.

**VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

Крајниот рок за доставување е 15 дена од денот на објавувањето во второто од две јавни гласила. Повикот е јавен, отворен и анонимен. Понудите кои нема да ги содржат бараните податоци, нема да бидат разгледувани.

Отворањето на понудите се врши без присуство на јавноста.

Понудите се доставуваат во Домот на културата - Битола, на ул. "Маршал Тито" бб, или по пошта.

Комисија за јавни набавки

**БИЛАНС НА УСПЕХ****БИЛАНС НА УСПЕХОТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2002 ГОДИНА (НЕРЕВИДИРАН)**

(во 000 денари)

	ОПИС	Белешка	2002	2001
1.	Приходи од продажба	4	1.084.154	1.040.249
2.	Трошоци на продажба	5	(872.744)	(837.206)
3.	БРУТО ДОБИВКА (1-2)		211.410	203.043
4.	Дистрибутивни трошоци	6	(21.680)	(20.281)
5.	Административни расходи	7	(67.752)	(65.076)
6.	Останати оперативни расходи	8	(14.092)	(13.520)
7.	Добивка од оперативни активности 3-(4+5+6)		107.886	104.166
8.	Други приходи вкупно:	9	12.927	10.420
8.1.	Приходи по основ на камати и курсни разлики		914	1.046
8.2.	Вонредни приходи		/	/
8.3.	Останати деловни приходи		12.013	9.374
9.	Други расходи вкупно:	10	73.237	76.026
9.1.	Расходи по основ на камати и курсни разлики		7.626	2.152
9.2.	Вонредни расходи		/	/
9.3.	Останати деловни расходи		65.611	73.874
10.	Добивка пред оданочување од редовно работење 7+(8.1+8.3)-(9.1+9.3)	11	47.576	38.560
11.	Загуба од редовно работење (9.1+9.3)-(7+8.1+8.3)		/	/
12.	Добивка од вонредни активности пред оданочување (8.2-9.2)		/	/
13.	Загуба од вонредни активности (9.2-8.2)		/	/
14.	Вкупна добивка во годината која завршува на 31.12. (10+12)		47.576	38.560
15.	Даноци и придонеси од добивката		4.059	5.784
16.	Нето добивка (14-15)		43.517	32.776

Белешките прикажани на страните од 6 до 17 се составен дел на финансиските извештаи.

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2002 ГОДИНА (НЕРЕВИДИРАН)**

(во 000 денари)

	ОПИС	Белешка	2002	2001
	<b>СРЕДСТВА</b>			
	Нетековни средства	12	379.905	363.501
	Нематеријални средства	12	448	449
	Недвижности, постојки и опрема	12	370.739	354.294
	Долгорочни финансиски вложувања	12	8.718	8.758
	Тековни средства		443.422	390.908
	Залихи	12	193.840	204.535
	Побарувања од купувачите	14	204.511	165.567
	Побарувања од вработени	14	1.679	1.802
	Останати побарувања	14	10.526	12.119
	Аванси и депозити		23.629	/
	Активни временски разграничувања	8	/	/
	Пари и парични еквиваленти	9.229	6885	
	<b>ВКУПНИ СРЕДСТВА</b>		823.327	754.409
	<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		823.327	754.409
	<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>	15	337.503	302.295
	Запишан капитал		163.560	163.744
	Ревалоризациони резерви		/	/
	Резерви		47.812	33.410
	Нераспределена-акумулирана добивка		105.141	89.635
	Добивка за финансиската година		20.990	15.506
	Нетековни обврски	16	87.572	90.620
	Обврски по основ на долгорочни заеми		87.572	90.620
	Други долгорочни обврски		/	/
	Тековни обврски	17	398.252	361.494
	Обврски спрема добавувачи		117.944	93.316
	Краткорочни кредити		21.370	7.500
	Обврски спрема вработени		13.514	1.279

Кратк.обврски за даноци и придонеси		43.309	11.171
Останати тековни обврски		1.449	45.439
Кратк.обврски спрема поврз. субјекти		200.666	200.666
Пасивни временски разграничувања		/	2.123

Белешките прикажани на страните од 6 до 17 се составен дел на финансиските извештаи.

Врз основа на член 76 од Законот за банки, Интернационална приватна банка АД Скопје, јавно го објавува извештајот од ревидираниот финансиски извештај за 2002 година, со мислење на овластен ревизор, кој е усвоен на седницата на Собранието на акционери на банката одржана на 10.05.2003 година, изготвен од страна на независна ревизорска куќа "МВС Excel" - Скопје.

#### БИЛАНСИ НА УСПЕХ

За годините што завршуваат на 31 декември 2002 и 2001			
(Во илјади денари)	Белешки	2002	2001
Приходи по основ на камати	3	57.585	29.003
Расходи по основ на камати	3	(2.565)	(2.394)
Нето приходи по основ на камати		55.020	26.609
Приходи од надоместоци и провизии	4	16.624	8.168
Расходи од надоместоци и провизии	4	(8,055)	(5,446)
Нето приходи од надоместоци и провизии		8.569	2.722
(Негативни)/Позитивни курсни разлики, нето	5	(14,003)	22.883
Останати деловни приходи	6	3.433	55.479
Деловни приходи (Загуба) поради оштетување на кредити и други средства, нето	7	(75,793)	(8,414)
Останати деловни расходи	8	(89,627)	(92,557)
Загуба/(Добивка) пред оданочување		(112,401)	6.722
Оданочување	9	-	-
Нето (Загуба)/добивка		(112,401)	6.722

#### БИЛАНСИ НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2002 и 2001			
(Во илјади денари)	Белешки	2002	2001
<b>Средства</b>			
Парични средства и депозити кај НБРМ	10	39.191	167.015
Краткорочни хартии од вредност	11	182.688	277.919
Побарувања од банки	12	79.911	20.000
Кредити на коминтенти	13	182.050	50.016
Основни средства	14	18.516	38.826
Имот наменет за препродажба	15	2.662	-
Побарување по камати и останати средства	16	34.540	110.503
Вкупно средства		539.538	664.279
<b>Обврски</b>			
Обврски кон коминтентите	17	74.840	87.286
Обврски по камати и останати обврски	18	10.851	10.745
Вкупно обврски		85.691	98.031
<b>Капитал</b>			
Акционерски капитал		764.542	764.542
Акумулирана (загуба)		(310,695)	(198,294)
Вкупно капитал		453.847	566.248
Вкупно обврски и капитал		539.538	664.279
Вонбилансни обврски	21	39.469	7.938

#### ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ПРИВАТНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Наше мислење е дека наведените финансиски извештаи, во сите материјални аспекти, ја претставуваат реално финансиската состојба на Банката на 31 декември 2002 и 2001 година, како и резултатите од нејзино-

то работење и паричните текови за годините што тогаш завршуваат во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, објавени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди.

За и во име на МВС Excel, Марјан Андонов, овластен ревизор.

17 март 2003 година.

#### БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2002 и 2001

(Во илјади денари)

Белешки	2002	2001	
<b>Средства</b>			
Парични средства и депозити кај НБРМ	10	39.191	167.015
Краткорочни хартии од вредност	11	182.688	277.919
Побарувања од банки	12	79.911	20.000
Кредити на коминтенти	13	182.050	50.016
Основни средства	14	18.516	38.826
Имот наменет за препродажба	15	2.662	-
Побарување по камати и останати средства	16	34.540	110.503
Вкупно средства		539.538	664.279
<b>Обврски</b>			
Обврски кон коминтентите	17	74.840	87.286
Обврски по камати и останати обврски	18	10.851	10.745
Вкупно обврски		85.691	98.031
<b>Капитал</b>			
Акционерски капитал		764.542	764.542
Акумулирана (загуба)		(310,695)	(198,294)
Вкупно капитал		453.847	566.248
Вкупно обврски и капитал		539.538	664.279
Вонбилансни обврски	21	39.469	7.938

#### ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОРИ

Наше мислење е дека наведените финансиски извештаи, во сите материјални аспекти, ја претставуваат реално финансиската состојба на Банката на ден 31 декември 2002 и 2001 година, како и резултатите од нејзиното работење и паричните текови за годините што тогаш завршуваат во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, објавени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди.

За и во име на МВС Excel, Марјан Андонов, овластен ревизор.

17 март 2003 година.

#### КОНКУРСИ

Врз основа на членот 142 од Законот за вршење на нотарски работи ("Службен весник на РМ" бр. 59/96 и 25/98) и член 2 од Правилникот за критериумите за бројот и распоредот на службените седишта на нотариите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 52/97, 112/2000 и 30/2001), министерот за правда го распишува десеттиот конкурс за именување на нотари

1. Се распишува Конкурс за именување нотари за следните нотарски седишта:

- за две нотарски места со службено седиште на подрачјето на Основниот суд Тетово,

- за едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд Гостивар.

2. Кандидатите кои ќе конкурираат за именување на нотар треба да ги исполнуваат условите наброени во членовите 10 и 11 од Законот за вршење на нотарски работи ("Службен весник на РМ" бр. 59/96 и 25/98).

3. Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати е 30 дена, сметано од денот на објавувањето на Конкурсот во "Службен весник на Република Македонија".

4. Пријавите со прилозите во оригинал или оригинално заверено копие со кои се докажува дека се исполнети условите за именување на нотар предвидени во членот 10 од Законот за вршење нотарски работи ("Службен весник на РМ" бр. 59/96 и 25/98) се поднесуваат до Нотарската комора.

Министер за правда,  
**Исмаил Дарлишта, с.р.**

## АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

Преглед на акции и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на  
Македонската берза на долгорочни хартии од вредност на 20.06.2003 година (петок)  
АКЦИИ

Р. Б.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Почетна продажна цена на една акција (ЕУР)	Дејност
1	Автосервис	Куманово	292.392	37.018	12,66%	724	5,11	Производство на приклучна земјоделска механизација и сервисирање
2	Ветеринарно сточарски центар "Тодор Велков"	Куманово	363.017	12.440	3,43%	2.433	0,51	Земјоделски услуги за сточарство
3	Кожарско преработувачки комбинат	Куманово	6.391.150	899.650	14,08%	17.595	5,11	Производство на кожа и кожни производи
4	Машинопроект	Скопје	1.738.393	20.667	1,19%	808	2,56	Трговија со делови за моторни возила
5	Страшо Пинџур	Кавадарци	375.493	110.975	29,55%	2.170	5,11	Производство на режана граѓа
6	Семкорп	Радовиш	15.338.760	722.302	4,71%	14.127	5,11	Производство на бакар
7	Паластурист	Скопје	562.421	79.191	14,08%	155	51,13	Туристички агенции
8	Градба	Прилеп	136.873	23.008	16,81%	90	25,57	Градежништво
9	Југ - турист	Куманово	944.152	289.185	30,63%	5.656	5,11	Превоз на патници и стока во домашен и меѓународен сообраќај
10	Пуздерци	Пробиштип	48.522	17.147	35,34%	335	5,11	Одгледување на житни култури и други посеви и производство на семе од нив
11	ЖАС	Скопје	3.508.262	1.545.844	44,06%	41.246	3,75	Превоз на стоки во друмски сообраќај

## УДЕЛИ

Р. Б.	Друштво со ограничена одговорност	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Удел за продажба (ЕУР)	Учество на уделот за продажба во вредноста на друштвото	Почетна продажна цена на уделот (ЕУР)	Дејност
1	Полјоделство "Гајранци"	Пробиштип	138.049	33.695	24,41%	3.370	Полјоделство
2	Злетово - Саса	Скопје	188.314	637	0,34%	64	Трговија на големо со непрехранбени производи
3	Санџе Цветковски	с. Горобинци, Свети Николе	76.694	5.681	7,41%	568	Полјоделство
4	Столичара	Македонски Брод	113.812	41.859	36,78%	4.186	Финална обработка на дрво
5	Депласт - Мека програма	Дебар	274.973	96.828	35,21%	9.683	Друга преработка на пластични маси

6	Креатинг инженеринг	Скопје	2.667	1.467	55,00%	147	Инженеринг, проектирање, надзор
7	Центар за земјоделски услуги	Штип	12.845	2.587	20,14%	259	Земјоделски услуги за растителни производи
8	Свездакооп	Штип	177.524	151.844	85,53%	15.184	Земјоделски услуги за растителни производи
9	Иднина	Струмица	377.562	197.566	52,33%	19.757	Услуги на други угостителски објекти
10	Младост	Демир Хисар	191.223	65.016	34,00%	6.502	Ресторани со послужување
11	Јавор	Гостивар	56.242	9.595	17,06%	960	Производство на режана граѓа
12	Опрема	Прилеп	255.646	1.962	0,77%	196	Трговија на мало со мебел
13	Голд	Прилеп	204.517	47.486	23,22%	4.749	Трговија со прехранбени и непрехранбени производи
14	Стаklarница – Стаklена волна	Скопје	711.462	134.809	18,95%	13.481	Производство на стаклена волна

Наведените акции и удели ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската берза за долгорочни хартии од вредност на 20.06.2003 година (петок). Непродадените акции и удели, под исти услови, ќе бидат понудени за продажба на 27.06.2003 (петок).

## СОДРЖИНА

	Страница		Страница
789. Указ бр. 58 од Претседателот на Република Македонија .....	1	803. Правилник за формата и содржината на легитимацијата на пазарниот извршител...	4
790. Указ бр. 59 од Претседателот на Република Македонија .....	1	804. Правилник за содржината и формата на жигот на Државниот пазарен инспекторат	5
791. Указ бр. 60 од Претседателот на Република Македонија .....	1	805. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на чување и заштита на документи, извештаи, податоци и други акти во Министерството за внатрешни работи што со закон, друг пропис или одлука на надлежен орган се означени како државна, воена или службена тајна.....	5
792. Указ бр. 61 од Претседателот на Република Македонија .....	1	806. Наредба за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и дивни птици, семе за вештачко осеменување, јајца за инкубација, свежо месо и производи по потекло од домашни и дивни птици од СР Германија и Белгија...	5
793. Указ бр. 62 од Претседателот на Република Македонија .....	1	807. Листа на стоки за кои се определени царински квоти кои се распределуваат по пат на аукција.....	6
794. Одлука за помилување на осудени лица	1	808. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 52/2003 од 7 мај 2003 година.....	7
795. Одлука за продажба на 30.000 тони пченица.....	2	809. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 240/2001 од 7 мај 2003 година.....	7
796. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	2	810. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 173/2002 од 7 мај 2003 година.....	8
797. Одлука за престанување и пренесување права на недвижност “Народен театар“ Гевгелија.....	2	811. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 36/2001 од 7 мај 2003 година.....	9
798. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	3		
799. Одлука за доделување помош на Република Турција.....	3		
800. Одлука за одземање од користење - концесија на рибниот фонд од риболовно подрачје.....	4		
801. Одлука за изменување на Одлуката за одземање на концесијата за вршење радиодифузна дејност.....	4		
802. Одлука за бројот за запишување студенти во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Универзитетот “Св. Климент Охридски“ во Битола во учебната 2003/2004 година.....	4		

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.